





Република Србија  
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ  
И ИНФОРМАСАВА



Genocide Victims' Museum Foundation



Европски културно-информационни центар

Желена Ердељан

СВЕТИТЕ НОВОМАЧЕНИЦИ ЈАСЕНОВАЧКИ ВО СВЕТЛОСТА НА ВОСКРЕСЕНИЕТО

Јелена Ердељан  
СВЕТИТЕ НОВОМАЧЕНИЦИ ЈАСЕНОВАЧКИ  
ВО СВЕТЛОСТА НА ВОСКРЕСЕНИЕТО  
СВЕТИ НОВОМУЧЕНИЦИ ЈАСЕНОВАЧКИ  
У СВЕТЛОСТИ ВАСКРСЕЊА





## МУЗЕЈ НА ЖРТВИТЕ НА ГЕНОЦИДОТ

*Авторка на изложбата и текстот на каталогот*

др Јелена Ердељан

редовна професорка на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Белград

*Автор на постапката*

др ум. Никола Радосављевиќ

кустос во Музеј на жртвите на геноцидот

*Реализацијата на изложбата и објавувањето на оваа публикација ја овозможи*

Министерството за култура на Република Србија

Фондацијата на Музеј на жртвите на геноцидот

## МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА

*Аутор изложбе и текста каталога*

др Јелена Ердељан

редовна професорка Филозофског факултета Универзитета у Београду

*Аутор постапке*

др ум. Никола Радосављевић

кустос Музеја жртава геноцида

*Реализацију изложбе и објављивање ове публикације поддржали су*

Министарство културе Републике Србије

Фондација Музеја жртава геноцида

© Музеј на жртвите на геноцидот / Музеј жртава геноцида, 2023

Јелена Ердељан

# СВЕТИТЕ НОВОМАЧЕНИЦИ ЈАСЕНОВАЧКИ ВО СВЕТЛОСТА НА ВОСКРЕСЕНИЕТО

Јелена Ердељан

# СВЕТИ НОВОМУЧЕНИЦИ ЈАСЕНОВАЧКИ У СВЕТЛОСТИ ВАСКРСЕЊА

Музеј на македонската борба за самостојност / [Музеј македонске борбе за самосталност](#)

Музеј на жртвите на геноцидот / [Музеј жртава геноцида](#)




# *СЛИКИ НА МОНАХИЊАТА МАРИЈА – СВЕТИ НОВОМАЧЕНИЦИ ЈАСЕНОВАЧКИ ВО СВЕТЛОСТА НА ВОСКРЕСЕНИЕТО*

Циклусот на сликите *Свети новомаченици јасеновачки во светлоста на воскресението* содржи 26 табли изработени во различни и комбинирани техники. Тие се дело на монахињата Марија (Антиќ), припадничка на монашката обител на српскиот православен манастир Ра ањето на Светиот Јован Претеча во Јасеновац (Хрватска). Создавани се во текот на претходните години, од ноевември 2017 до јуни 2022 година, по доа ањето на монахињата Марија, со уште една сестра и мајката игуманија Серафима, 2016 година во Славонија од манастирот Бешка на Скадарското Езеро (Црна Гора).

Овој стар и славен српски манастир од кој што пристигнала монахињата Марија во Јасеновац се нао а на истоимениот остров на Скадарското Езеро и е една од светињите што ја чинат Зетската Света гора. Настанал во XV век како задужбина на Ѓураѓ II Стракимировиќ Балшиќ и неговата жена Јелена Лазаревиќ Балшиќ. Во рамките на манастирот се нао аат две гробни цркви на ктиторот. Ѓураѓ Стракимировиќ Балшиќ погребан е во својата задужбина, во црквата Свети Георгие, додека Јелена Лазаревиќ Балшиќ е погребена во црквата посветена на Благовештението чиј што ктитор била. За тоа сведочи натписот од 1438 година. За светата ктиторка на манастирот Бешка, ќерката на светиот кнез Лазар и светата кнегиња Милица и сестрата на светиот деспот Стефан, владарка на Зета со која управувала од Улцињ каде и натаму стоји нејзината кула, врзан е и *Горичкиот зборник*. Оваа драгоценост на српската средновековна книжевност настапала како плод и средство на духовното воздигнување, но и као резултат на преписките, помеѓу владарката и нејзиниот духовник Никон Јерусалимски. Покрај нивната преписка со која започнува и во која Никон го изложува учењето на црквата за доктиските и теолошките прашања, *Горичкиот зборник* кој што го пишувал овој учен духовник и исихаста во 1441/42 година во задужбина на Јелена во Света Богородица на Горица, содржи и повест Јелениниот род како пример

Без именување, комбинирана техника на хартија, 2014 година

Без назива, комбинована техника на папиру, 2014. године



на светоста, горичкиот монашки устав, и повеста за јерусалимските цркви и свети места во пустинјата. На крајот, по исповедањето на верата, во писмата стојат молбите за опрост ако се грешело при пишувањето и поздравите и „смерна Јелена“ со кое се потврдува дека го примила делото на својот духовен отец како богохановен дар кој го приложува на својата задужбина на Гoriца.<sup>1</sup>

Црквата на Раѓањето на Светиот Јован Претеча во Јасеновац соградена 1775 година и посветена на празникот Рождеството на Светиот Јован Претеча, со одлука на властите на Независна Држава Хрватска, е разорена во 1941 година од страна на првите јасеновачки логораци, а нејзината градба е употребена за подигнување на истоимениот систем на концентрационен логор на смртта. Гаражата која била во состав на парохискиот комплекс била дел од системот на концентрационите и логорот на смртта НДХ во Јасеновац. Во неа и по војната, до обновата на парохискиот храм, се одржуваат првите богослужби. Благодарение на големиот труд, храмот е обновен и украсен. Го осветил патријархот српски Герман (1958–1990) во сослужение на повеќе архиереи во недела на 2 септември 1984 година, во рамките на народниот собор на кој присуствуваат повеќе десетици илјади луѓе. Годината 1985, Преосветениот епископ Г. Лукијан (Пантелиќ), тогаш епископ славонски, го прогласил денот на обновата на јасеновачката црква, за прва недела по празникот на Успението Богородично за Ден на јасеновачките новомаченици. Од тогаш на тој ден редовно се одржува сенароден собор. Во текот на воените судири до кој дојде 1991 година, на подрачјето на некогашна СР Хрватска, црквата е делумно оштетена, а во мај 1995, во злосторничката хрватско војно–полициска операција „Бљесак“ таа е оскрнавена и девастирана. На Воведение 21. ноември / 4. декември 2000 година, Преосветениот епископ славонски Г. Сава (Јуриќ) ја прогласи јасеновачката црква на Раѓањето на Светиот Јован Крстител за манастир. Годината 2003, започнат е и обновен парохискиот дом, денешниот манастирски конак, како и уредувањето на помошните згради. Од 2013, како викар на патријархот српски Иринеј (2010–2020), Преосветениот епископ Г. Јован (Кулибрк) администрацира со епархијата, а устоличен е за епископ пакрачко-славонски на 13 септември 2014 година, на денот на Светите новомаченици јасеновачки.<sup>2</sup>


<sup>1</sup> За Јелена Балшиќ, манастирот на островот Бешка на Скадарското Езеро, колекцијата Гoriца и Никон од Ерусалим в. Никон од Ерусалим: Време-личност-работка, редакција Јеромонак Јован (Кулибрк), Цетиње, 2004. За фототипското издание на антологијата Гoriца и трудовите на антологијата Гoriца, види. Горички зборник: Фототипија, Подгорица–Белград 2019; За антологијата Гoriца: збирка одбрана трудови, уредена од Владимир Баљ, Јелица Стојановиќ, Подгорица–Белград, 2020 г.

<sup>2</sup> <https://eparhija-slavonska.com/manastiri/>

Денес во составот на манастирот е и старата српска народна школа во селото Јасеновац која во текот на претходните три години, со благослов на Преосветениот епископ пакрачко-славонски Г. Јован, во целост и на најсовремен начин е обновена и заштитена. Во зградата на некогашната српска народна школа од XIX век, од која што 1941 година српските деца беа водени во јасеновачкиот логор, денес е сместен современ истражувачки центар, со специјализирана стручна библиотека, посветена на проучување на Втората светска војна на просторот на окупираниот Кралевина Југославија – единствен центар од тој вид во светот. На манастирот денеска му припаѓа и единствената сочувана оригинална зграда на некогашниот систем на концентрациони и логори на смртта во НДХ во Јасеновац, таканаречената усташка болница. Тука како заложници се држани лекари Евреи и Срби кои биле приморувани да ги лечат хрватските усташи кои управувале со логорот и во него чинеле непоимливи ужаси на мачења и убивања во контекст на геноцидот кој што Независна Држава Хрватска го спровела на севкупната своја територија над Србите, Евреите и Ромите во текот на Втората светска војна.

Годината 2016, сестринството од манастирот Бешка на Скадарското Езеро пристигнува во манастирот Раѓањето на Светиот Јован Претеча (Јасеновац, Славонија). Со тоа уште еднаш е остварено поврзувањето на двата сакрални простори на српската црква и народот. Славонија е место каде што Свети Кирил (827–869) и Свети Методиј (826–885) ги христијанизирале словенските жители. Важен е големиот бран на создавање на сакралната топографија на српскиот народ и црква во овие краеви и се врзува за XVI век и манастирот Ораховица во Славонија кој што за прв пат се споменува во пишаните извори 1583 година, а денешната црква во триконхална основа со купола на стубови со осмоаголна основа подигната е најдоцна до 1594 година, кога нејзината внатрешност е осликана со извонредни фрески. Една од носечките теми на овој живопис, секако е во релација со функцијата на Ораховица како епископска резиденција, и е историски последна сочувана и иконографски единствена претстава на лозата Немањиќ, изведена на североисточниот столб на наосот. Со изданоците на Немањината светородна лоза, таа ги вклучува и изданоците на лозата на Светиот кнез Лазар од која потекнуваат и Јелена Лазаревиќ Балшиќ, ктиторката на манастирот во Бешка.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Александра Кучековиќ, *Манастир Ораховица во Славонија*, Загреб, 2007.



Без именување, комбинирана техника на хартија, 2013 година

Без назив, комбинована техника на папиру, 2013. године

Времето на Големата преселба на Србите (1690) е период на уште еден голем бран на поврзувања на Славонија со старите баштини на српските земји и језгрото на некогашната средновековна српска држава, со Косово и Метохија и другите области, во времето кога и самиот патријарх српски Арсеније III (1674–1706) столувал меѓу Пакрац и Дарувар. Времето на Големата преселба на Србите го обележува и најнепосредното историско поврзување на Зета и Славонија. Патријархот Арсеније III го поставил Софроније Подгоричанин за епископ, а седиштето на епископијата од Ораховица и Пожега го преместил во Пакрац. Во тоа време епископот Софроније пренел повеќе од четириесет печатени книги од Зета во Славонија, меѓу нив и цетињскиот *Октоих йрвојласник* печатен во Обод, загубен во последната војна. Епископот Софроније Подгоричанин тогаш ги пренел во Славонија српските книги печатени кон крајот на XV век во печатницата на јеромонахот Макарије на Цетиње, како и книгите кои Божидар Вуковиќ и неговиот син Виќенцо Вуковиќ ги печателе во Венеција во првата половина на XVI век и токму тие го чинат темелот на данес обновената Епископска книжница во Пакрац.<sup>4</sup>

## СЛИКИ И/ИЛИ ИКОНИ

Иако не се во литургиска функција, сликите на монахињата Марија, длабоко, смирени и со нежна убавина, се икони во најширокото значење на тој збор. Не се наоѓаат и не се предмет на дарови, ниту се ангажирани во богослужбените продавници во рамките на осветениот простор на црквата. Не го сочинуваат делот од иконостасот ниту се предмет на дар во рамките на проскинитарот. Нивната суштина сепак е и вушност е сама икона. Како што и самата монахиња Марија вели, тие ги претставуваат новомачениците јасеновачки во светлоста на воскресението и настанале како чинител, инструмент и модус на молитвено сеќавање на невино постраданите маченички жртви, пред се на децата. Впрочем, тие се иконично или на икона рамно визуелно сеќавање или во икона овековечено о во икона преобразено (молитвено) сеќавање настанало врз основа на искази на сведоци очевици и самите преживеани маченици јасеновачки. Затоа и имаат статус на сведоштво и извор од прв ред за страстите и чудовишните видови злосторства на систематско и организирано уништувања т.е. геноцид спроведен врз српскиот народ – пред се и непосредно во рамките на системот на концетрационите и логорите на смртта НДХ во Јасеновац, но и на целата територија на Независна Држава Хрватска. Тие се истовремено, и визуелно сведоштво за Холокаустот и Самударипен, за уништењето на еврејскиот и ромскиот народ во Независна Држава Хрватска во најголемиот и најсвирепиот хрватски логор на смртта во Јасеновац.

Сликите на монахињата Марија се визуелен мартирологион на новомачениците јасеновачки. Настанале како акт на теургија во која, врз основ на ликовите од овој свет, се сведочи откривењето на натсветовното, во ликовите на плотта на духовниот живот и онтолошката смисла на страдањето и воскресението.<sup>5</sup> Би можело да се каже дека во нив може да се препознае теургиската естетика која во себе го спојува традиционалното наследство на византиската уметност, иконописот особено, и искуствата на модерната и современа европска уметност. Во тие рамки, во теургиски смисол, делата на монахињата Марија можат нејпрво можеби да се согледаат како израз на естетика развиена кон крајот на XIX и

<sup>4</sup> Интервју на епископот пакрачко-славонски Г. Јован за Радио телевизија Република Српска од 19 ноември 2014 година: <https://www.rtrs.tv/program/tekst.php?id=2621>

<sup>5</sup> Сергей Н. Булгаков, *Икона и иконойочиштувањето (Доимашки ослег)*, Белград, 2017, 84.

## СОН НА МАЛИТЕ ЛОГОРАШИ

„Солзите мои беа леб за мене дење и ноќе,  
Кога секој ден ми зборуваа: каде е твојот Бог?“  
(Псалам 41: 3)

„Заради Тебе умираме секој ден,  
Не сметаат како овци определени за клање.  
Разбуди се, зашто спиеш Господи?  
Разбуди се, и не отфрлај нè за секогаш!“  
(Псалам 43: 22–23)

## САН МАЛИХ ЛОГОРАША

„Бише ми сузе мој хлеб мој дан и ноћ,  
када ми говораху сваки дан: Гдје је Бог твој?“  
(Псалам 41: 3)

„Јер Тебе ради усмрћују нас сав дан,  
сматрају нас као овце за клање.  
Подигни се, зашто спаваш, Господе?  
Устани, не одбаци нас до kraja!“  
(Псалам 43: 22–23)



почетокот на XX век меѓу руските теолози, христијанските мислители и уметници кои се заговорници на естетиката со која уметникот ги обликува своите дела, па и сопственото живеење, заедно со усогласеното божествено создавање т.е. воден според начелата на божественото создавање. Затоа нејзините дела сјаат во вистинско светло согледано низ перспективата на таквите големи христијански мислители и теоретичари на иконата и иконопочитувањето како што се Павел Флоренски и Сергеј Булгаков.<sup>6</sup>

Сликите настанале врз основа на внатрешните визии на монахињата Марија на местата на страшните страдања и на места на кои денес под гробовите, на просторот на некогашниот логор, почиваат земните остатоци, а всушност реликвии на новомучениците јасеновачки. Тие ја пренесуваат топографијата на логорот, просторот на некогашното уништување, сверствата и убиствата кој е осветен со маченичката смрт на неброените новомаченици кои со своето страдање ја сведочат вистинитоста на верата во Христово-то воскресение. Со тоа, просторот на смртта и уништувањето, и самиот е преобразен во просторна икона на воскресението и триумф над смрта,<sup>7</sup> преобразен во слика на рајска на-селба во која душите на Христовите магири почиваат во крилата Аврамови. Сликите на монахињата Марија се затоа и визуелно сведочење, како и активен учесник во постапката *translatio Hierosolymi* и во изобразувањето на Јасеновац, не само на селото, логорското поле, а денес спомен-подрачје и манастир, туку и севкупната територија на некогашниот систем на концентрациони и логори на смртта на НДХ во Јасеновац како Нов Ерусалим.

Непосредно, тоа е најјасно прикажано со сликата на *Блајогаѓниот оѓин во Јасеновац* (*Блајогаѓни оѓањ у Јасеновцу*) која го претставува првото воскресно бдение на монахињата Марија и сестринството кое во Јасеновац пристигнало од островот Бешка на Скадарското Езеро во моментот кога епископот пакрачко-славонски Г. Јован од Светата земја, со авион преку Белград и Бањалука, го донел благодатниот оган кој чудесно, секоја година се јавува на Велика сабота во кувуклионот на Господовиот Гроб во Ерусалим и, ширејќи се со река од светлост од самото срце на христијанската икумена и опфаќајќи ја сета вселена,

<sup>6</sup> Владимир В. Б чков, В. Русска шеуртическа схемика, Москва, Ладомир, 2007.

<sup>7</sup> За просторните икони, на основа на перформативни својства на цариградската Одигитрија, в. Alexei Lidov, *Spatial icons. The miraculous performance with the Hodegetria of Constantinople, у: Hierotopy. Creation of Sacred Spaces in Byzantium and Medieval Russia*, edited by Alexei M. Lidov, Moscow, 2006, p. 349–372.

објавувајќи ја темелната и радосна вистина: *Christos anesti! Христос воскресе!* Како пренесува монахињата Марија, по повод својата инспирација да ја наслика сликата *Колона на светиште новомученици* (*Колона светих новомученика*), самиот Преосветен епископ Г. Јован сведочи како „никаде не се чувствува Великата Сабота како на Гробот Господов и овде на јасеновачките гробници. Вистина е, затоа што од пролет земјата од калта под чии „жртвеник на душите на закланите за реч Божја и за сведоштвото на Јагнето кое го има“ (Откровение 6:9), како да врие и говори за силата Божја што е во оние кои под неа лежат, и дека за воскресението на мртвите ќе се отвори, а хоровите на светите ќе станат во слава.“ Преносот односно транспортирањето на сакралната топографија на Светата земја на Славонија, на реките Сава и Уна како Нов Јордан, исто така е јасно прикажано во сликите на монахињата Марија, пред се во сликите *Јасеновачко Бојовавление* (*Јасеновачко Бојовављење*). Сликата *Свети пророк Илија во Млака* (*Свети пророк Илија у Млаки*) го претставува ова славонско село и местото на страдањата на бројните новомаченици, особено децата, 528 деца помлади од четринаесет години, чии што ликови се познаваат како звезди на небото над Славонија. Ова село е прикажано како Нова Јудејска пустина во која, по промисла Божја, опстојува великиот старозаветен пророк Илија. *Секавањето на Баба Драја* (*Бака Драјино сећање*) со сликата на пламенот во кој се спалувани, некогаш и живи, невините жртви на Градина преобразен и насликан во вид на незапалива капина како праслика на Пресветата Мајка Божја, тука дадена во иконографијата *Влахернијиса* или *Поширока од Небеса*, ја дава преобразената и вистинска природа на ова страшно место на страдање како Нов Синај пред кој е насликан новомаченикот, како Нов Мојсеј, кој ги соблекува обувките свои за да стапне на светото тло.

Сликите на монахињата Марија со тоа сведочат за долгото траење и активното учествување во остварувањето *hic et nunc* на старата традиција *translatio Hierosolymi* посведочена во српската историја на писаните извори, како и просторно–визуелните остварувања уште од времето на Свети Сава I Српски (1219–1233) и Светиот Симеон Мироточиви (околу 1166–1196). Конструирањето на Новиот Ерусалим се реализира врз основа на архетипскиот пример остварен во престолнината на христијанското Римско царство, Цариград, со литургиска пракса, со текстови и визуелно–просторни средства. Идејата, постапката и средствата со кои се создава сакралната топографија и со тоа се сакрализира еден простор како

## БЛАГОДАТНИОТ ОГАН ВО ЈАСЕНОВАЦ

Дојдете, примете светлост од невечерната  
Светлина и прославете го Христа,  
Кој воскресна од мртвите!

## БЛАГОДАТНИ ОГАЊ У ЈАСЕНОВЦУ

Приђите, примите светлост од незалазне  
Светости и прославите Христа, ваксрлог из мртвих!



место на остварување на колективниот идентитет на една историска христијанска заедница, како на Исток така и на Запад, длабоко поврзан и втемелен во концептот, постапките и средствата на теолошката и историска реализација на идејата на богочуванетe и богоизбраните места што во темпоралната историја е остварено најпрвин во светиот град Ерусалим, а потоа и во Цариград, архетипската христијанска престолнина како Нов Ерусалим. Така, согласно овие универзално прифатени постулати на христијанската цивилизација, и настанувањето на сакралната топографија на Србија, во чии што темели стојат идеите и дејноста на Свети Сава I Српски, врзани за идејата и постапката *translatio Hierosolymi*, како константа и окосница на нејзиниот идентитет во текот на целиот период на државната самостојност, од XII до XV век, но и потоа. За (константното) настанување и траење на сакралната топографија на средновековната Србија, втемелена на такви основи, сведочат и пишаните и изворите од доменот на визуелната култура како манифестија *religio spiritualis* во иста мерка колку и *religio carnalis*. Согласно општата пракса во христијанскиот среден век, оваа сложена постапка заснована на суптилната интеракција на теолошко-идеолошките идеи и просторно-визуелни медиуми. Двете негови идеи и димензии, двата клучни чинители, превземени се и прифатени, а исто така и во локални услови и датуми во историски рамки прилагодени, од универзалниот модел *translatio Hierosolymi* – оличен во најцелосен вид во постапката и средствата вообличен идентитет на престолнина на ромејското царство како *umbilicus mundi, ophthalmo tis gis* и Новиот Ерусалим. Се базираат од текстовите на различни жанрови до различни чинители на реликвијарната, просторно визуелни вообличувања на хијеротопијата, а се во синергија која го создава идентитетот и статусот на даденото место како богоизбрано и богочувано, а пејсажот го преобразува во просторна икона на Новиот Ерусалим и земјата на Новиот Израил.<sup>8</sup>

Сликите на монахињата Марија се слики на таквите оживеани пејзажи, на просторните икони исполнети со човечки фигури. Тоа се вистински простори на страдање на жртвите на јасеновачкиот логор, означени со светлоста на воскресението и со тоа преобразени во

<sup>8</sup> За ова подробно, со опсежна литература и извори, Јелена Ердељан, Изабрана места. Конструисање Новых Јерусалима ког православни Словени, Београд 2013 (= *Chosen Places, Constructing New Jerusalems in Slavia Orthodoxa*, Brill 2017). В. Исто така Alexei Lidov, New Jerusalems. Transferring of the Holy Land as generative matrix of Christian culture, in: *New Jerusalems. Hierotopy and Iconography of Sacred Spaces*, ed. by Alexei Lidov, Moscow 2009, 8–10; Jelena Erdeljan, Strategies of Constructing Jerusalem in Medieval Serbia, in: *Visual Constructs of Jerusalem*, ed. by Bianca Künnel, Gallit Noga-Banai, Hana Vorholt, Brepols 2014, 231–240, со поширока литература и извори.

идеалните простори. Гробовите и пејсажите исполнети со сликите на воскресенатите свети новомученици ја даваат сликата на еденскиот предел кој и ликовно потсетува на изобразената слика насликана со хомилието на Јаков Кокиновафос, особено онаа од илуминираниот ракопис настанат во Цариград за севастократорката Ирина, снаата на царот на Јована II Комнин (1118–1143) (Vat.gr.1162).<sup>9</sup> И сликата на самиот манастир *Јасеновац генес* (*Јасеновац ганас*) или пак сликата на молитвеното прославување на новомачениците јасеновачки на гробовите под који лежат нивните свети мошти – *Слава на маченициите на гробовите* (*Слава мученицима на хумки*), геометриски совршени хармонични композиции на хеликсот или Фиbonачиевата низа која ја даваат сликата на универзалното космичко совершенство и согласие, спој на небото и земјата во чии центар лежи, почива и темелот на жртвопрinesувањето на Христа и жртвите Христа ради пострадани.

Сликите на монахињата Марија во потполност се антропоцентрични, а суштински христоцентрични. Сликата на човековиот лик, неговото духовно битие, од Бога создадено и со крштение во Христа облечено, е икона. Историски произлезена и иконографски изведена од Фајумскиот портрет, како слика на покојникот во оностраниот живот, портретот како залог на постоење и по физичкото исчезнување, иконата е всушност портрет кој не е само тоа, т.е. не е воопшто натуралистички приказ на топографија на физичкото тело, фотографски атлас од анатомија или физиологија. „Во тој смисол и изобразувањето на човекот – условно ќе го наречеме портрет – има работа, пред се, со идеалната форма на човековото тело, со ликот на човечноста, а потоа и со индивидуалните црти кој ги имаме во дадениот лик.“<sup>10</sup>

Навистина, индивидуалните црти на одредените дадени и поединечни ликови, како и некој делови од нивната облека, засновани се на документирани историски извори и преноси, иако не како непосредни портрети, црти на индивидуални познати настрадани воведувајќи ги и спојувајќи ги со универзалните општи ликови на новомаченици. Тоа пред се се однесува на ликовите на децата, можеби највеќе на сликите: *Згрижувалиште за деца од Диана Будисављевиќ* (*Утешиште за децу Диане Будисављевић*), Колона на светите за новомаченици (*Колона светих новомученика*), *Крик на малиот логораш* (*Крик малој логораша*),

<sup>9</sup> [https://digi.vatlib.it/view/MSS\\_Vat.gr.1162](https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1162)


<sup>10</sup> Булгаков, op. cit., 78.

## ЈАСЕНОВАЦ ДЕНЕС

... ранет од минатото, тажно тивок. Многу куки срушени и пусти.  
Ние знаеме шест старици кој што биле во логорите како деца.  
Некогаш селската црква маченичка сега е обновен манастирски  
храм Раѓање на Светиот Јована Крстител.

## ЈАСЕНОВАЦ ДАНАС

... рањен прошлоЖју, тужно тих. Многе куѓе срушене су и пусте.  
Ми знамо шест старица које су биле у логорима као деца. Некада  
сеоска црква мученица сада је обновљени манастирски храм  
Рођења Светог Јована Крститеља.



*Сон на малиће лојораши* (*Сан малих лојораша*) и *Тркало на страдања/та* (*Коло страдања*). Српската народна носија која е присутна на неколку слики (*Тојола на ужасот*, *Секавањето на Баба Љуба, Божик во лојосрот*, *Секавањето на Баба Драја*) исто така е едновремена и непосредна визуелизација на сведоштвото на очевиците на страдањата како и општиот идентитетски маркер на страдалните свети новомаченици српски.

Сите ликови од сликите на монахињата Марија содржани се во Христовиот лик што особено се учитува во сликата *Лик Господов од Јасеновац* (*Лик Господњи из Јасеновца*) каде малите новомаченици се и буквально сместени во Христовиот крстест нимб. Христовиот лик во себе ги содржи сите индивидуалности, а Бог е изобразен токму во својата сечовечност. Сечовечноста на ликот Христов овозможува и со себе го пројавува совршениот човек, покажувајќи го вистинскиот лик на човечноста. Телото на спасителот е индивидуално затоа што „се-индивидуално“ те, апсолутно индивидуално. Заради таквата суштинска сечовечност на Христовиот лик во иконописот, со текот на вековите било можно Христовиот лик да поприма одредени национални црти.<sup>11</sup> Во делото на монахињата Марија тоа се очитува особено јасно на примерот на сликата на страдањето на Ромите – *Тркало/то на страдања/та* (*Коло страдања*). Со тоа, *Ликот Господов од Јасеновац* (*Лик Господњи из Јасеновца*) со својот смисол и иконографија на јасеновачкиот Мандилион, неракотворениот лик Христов настанал со приљубување на тканината на лицето на овоплотениот Логос, доказ на вистинитоста на догмата за оваплотувањето и надежта во сеопштото воскресеније во Христа. Тој најнапред асоцира на една од историските најважни претстави на Мандилион, на иконата на новгородскиот Мандилион од XII век. Оваа двострана икона со претставата на неракотворениот образ од една и реликвијата на Христовото страдање со кои се поклонуваат два ангела од другата страна, не само што го актуелизира присуството на ерусалимските а потоа и цариградските светињи и нагласува историски и симболички аспекти на архетипот, туку ја истакнува и целата низа идеи за врзаноста и предимство на сакралните центри: идејата *translatio Hierosolymit* по пат на пренос на реликвиите (реликвија на страдањата) и создавањето на просторот обележен со печатот на присуството на живиот Бог (Мандилион). Благодарение на присуството на Мандилион, определениот простор бил имал статус на богочувано и богоизбрано место, еднакво на Ерусалим, Едеса и Цариград.

11

Ibid., 83.

За разлика од другите важни ерусалимски неракотворени Христови *ex contactu* реликвии – отисокот на неговите стапала на Маслиновата гора на местото Вознесение – Мандилион е, самиот по себе, доказ на преносливост на светоста, преместувањето на присуството на божествената сила.<sup>12</sup> Орудијата на страдањата Христови на јасеновачкиот Мандилион земаа образ на логорска жица, орудија на страдања на малите новомаченици.

Сликите на монахињата Марија ја даваат универзалната икона, но и индивидуалната и историски прецизна слика на новомачениците сочинета врз основа на сочуваните фотографии и вистински ликови на постраданите. Во тој како и во општиот иконографски смисол, иако не се сликаны со намера и намена да бидат икони во литургиска функција, тие значајно придонесуваат за развојот на иконографијата на новомачениците, а уште повеќе на општото промислување на проблематиката и иконографијата на новомачениците, особено српските новомаченици пострадани во Независна Држава Хрватска.<sup>13</sup> Тука се отвора и прашањето на иконичниот канон на изобразување на ликовите на светите, па и на самиот Господ. Тука особено треба да се има на ум дека канонот е „како ризница на живото паметење на Црквата [...] нејзино соборно надахнување, и како такво тоа е вид на црквеното предание кое постоји напоредо со неговите други видови (како што се: светоотечката книжевност, литургиското предание и слично)“<sup>14</sup> Ова живо паметење ги вклучува денес и новомачениците пострадани во Независна Држава Хрватска, а особено оние убиени во системот на концетрационите и логори на смртта НДХ во Јасеновац како најголем хрватски логор со најсвирепи мачења и убивања. Сликите на монахињата Марија особено придонесуваат за развојот на иконографијата на новомачениците јасеновачки со тоа што, каде е тоа можно, ќе настојуваат на веродостојност и на светителскиот лик кој е пробразен и изобразен во светлоста на воскресението, но со иста мера и го внесува во живо паметење на Црквата на ликовите на историските страдалници, околностите на нивната смрт, вистинското опкружување на нивното мачеништво.

12 За Мандилионот, а особено за новгородскиот Мандилион в. Јелена Ердељан, *Изабрана месба*, 144–145.

13 За иконографијата на новомачениците в. зборник *Новомученици: Полијерсекијива* (<https://www.2.muzejgenocida.rs/izdanja-muzej-zrtava-genocida-beograd/strucni-casopisi-izbornici/novomucenici>), а особено Радмила Несторовиќ, Проблемите на иконографијата на новомачениците српски согледани низ работата на иконите на Св. Светиеномученика Станислав, во: *Новомученици: Полијерсекијива V*, подготвиле Епископ пакрачко-славонски Г. Јован (Кулибрк), Стефан Радојковиќ, Белград 2021, 163–172.


14 Булгаков, op.cit., 87.

### ЈАСЕНОВАЧКИОТ ОБРАЗ ГОСПОДОВ

Свети деца, пове е од десетина илјади  
Убиени во Јасеновачките логори,  
Пребиваат со ангелите на небото,  
Зашто навистина на таквите е Царството Небесно.

### ЈАСЕНОВАЧКИ ОБРАЗ ГОСПОДЊИ

Света девица, њих више десетина хиљада  
побијених у Јасеновачким логорима,  
настањена су са ангелима на небу,  
јер је заиста таквих Царство Небеско.



Секоја слика на монахињата Марија важна е во тој смисол, но би можеле особено да нагласиме: *Тойола на ужасот* (*Тойола ужаса*), *Јасеновачко бојовање* (*Јасеновачко Бојовање*), *Секавањето на Баба Љуба* (*Бака Љубино сећање*), *Заасолниште за деца на Дијана Будисављевиќ* (*Уточиште за децу Дијане Будисављевић*), *Мали јрадински новомаченици* (*Мали јрадински новомученици*), *Колона на новомученици* (*Колона новомученика*), *Собласно езеро* (*Собласно језеро*), *Великомаченички Јасеновац* (*Великомученички Јасеновац*), *Светии мученици во Пичилиевашта печка* (*Светии мученици у Пичилијевој пећи*), *Ушро на лојорска жица* (*Ушро на лојорској жици*), *Светии пророк Илија во Млака* (*Светии пророк Илија у Млаки*), *Светии великомаченик Георги на јутија за лојор* (*Светии великомученик Георгије на јутију за лојор*), *Сон на малој лојораши* (*Сан малој лојораша*) и *Секавањето на Баба Драја* (*Бака Драјино сећање*). Со овие слики исто така е опфатена целата низа на локалитети кои припаѓале на системот на јасеновачкиот логор, и целата комплексна топографија на логорот на смртта од двете страни на Сава до Уна и околу нејзината притока, како и историски точното претставување на сцените на масовното и поединчното страдање дадено врз основа на сведоштвата на преживеаните очевици. Природното опкружење на системом на логорот – од Млака и насипот, езерото во Циглана, брегот на Сава и Уна, замрзнати речни површини, *Тойоли на ужасот* (*Тойоле ужаса*) на речниот брег, на Градина и дубичките варовници – верно се пренесени. Особено е интересна приказната за настанокот на сликите *Светии маченици во Пичилиевашта печка* (*Светии мученици у Пичилијевој пећи*) и посетата на монахињата Марија, по насликаната слика, на локалитетот на дубичкиот варовник. Тука и самата прв пат ја видела печката во вистинскиот географски амбиент и историски вид од времето на Независна Држава Хрватска каква претходно, ја видела по промисла Божја, и ја насликала. Тоа е тип на печка во која во Јасеновац се спалувани тела на веќе убиените, но спалувани се и живи новомаченици, вклучително и голем број деца.

Сликите на монахињата Марија се и слики на меморијална пракса т.е. литургиско прославување на новомучениците јасеновачки, како сечење на колач при гробот даден во рамките на *Слава на мачениците на јробот* (*Славе мученицима на хумки*). Освен што визуелно бележат и помнат литургиско прославување на новомучениците, сведочат и за современиците кои имаат и натаму клучна улога во воспоставувањето и развивањето на култот и богослужбеното прославување на Светите новомаченици јасеновачки. Настанала

по повод денот на новомачениците јасеновачки обележен со молитвено и црковно и народен собир во септември 2016 година, кога Јасеновац го посети и Неговата свесветост вселенскиот патријарх Г. Г. Вартоломеј. Така на сликата покрај овој епископ на Константиновиот град јасно може да се идентификува и патријархот на Српската православна црква Иринеј, митрополитот црногорско-приморски Амфилохије, митрополитот загребачко-љубљански, а во ова наше време Неговата светост патријархот српски Г. Г. Порфирије, умировениот епископ захумско-херцеговачки Атанасије и епископот пакрачко-славонски Г. Јован, мајката игуманија на манастирот на Рафајето на Светиот Јован Претеча во Јасеновац Серафима и бројниот верен народ. Со тоа се остварува кон есхатонот уперената и со сеопштото воскресение озарената слика на смисолот на мачеништвото како залог на спасението, не само на страданите, туку на сиот српски род. Сликата на спојот на минатото, сегашноста и есхатолошката иднина. Таа е, исто така спој на елеменати на источнокристијанската иконографија и композициското решение, кое што како што и самата монахиња Марија вели се наоѓа на една позната фреска од Мантова на италијанскиот ренесансен сликар Андреје Мантење.

Сликата *Великден во лојорот* (*Васкрс у лојору*), која со визуелни средства ги спојува најголемите места на страдањата на српскиот и еврејскиот народ, Аушвиц и Јасеновац, исто така, на посреден начин, претставува одраз и дел од современата меморијална пракса и молитвеното секавање на жртвите на нацистичкото и хрватското систематско и планско уништување на Србите и Еvreите - Холокаустот и геноцидот. Настанала со посебен благослов на васељенски патријарх Г. Г. Вартоломеј по повод Неговата посета на овие логори на смртта, Јасеновац 2016. и Аушвиц, во придружба на епископот пакрачко-славонски Г. Јован, три години подоцна, 2019 година. Нејзиното композициско и вкупно визуелно решение се заснова на триумфалната представа на Христовото спуштање во Ад, насликана во апсидата на јужниот параклис на црквата на Светиот Спасител во Хора, во Цариград, задужбина на Теодор Метохит, учен висок дипломат на дворот на ромејскиот цар Андроника II (1282–1328) осликана на почетокот на XIV век, помеѓу 1315 и 1321 година, широк препознатлива и за целата христијанска уметност амблематска слика на Воскресение како победа над смртта и Адот. Вратите на Адот, кои Христос ги разрушил со своето спуштање и врзување на сатаната на илјада години, изедначени се со капијата на нацистичкиот систем на концетрационите и логори на смрта во Аушвиц што недвосмислено е назначено

## РОБ НА СВЕТИТЕ НОВОМАЧЕНИЦИ ЈАСЕНОВАЧКИ

На логорското поле низ реката Сава денес се гробови, скриени  
белези што биле во логорот. Под едниот од нив, Гробница  
собрани коски останати да лежат по полето кога логорот бил  
напуштен и срушен. Секој ден една монахиња го посетува ова  
поле, кадеј и ги гробниците и гробовите.

## ХУМКА СВЕТИХ НОВОМУЧЕНИКА ЈАСЕНОВАЧКИХ

На логорском пољу уз реку Саву данас су хумке, скривена  
обележја шта је где у логору било. Под једном од њих,  
Гробницом хумком, сабране су кости остале да леже на  
пољу када је логор напуштен и срушен. Свакога дана једна  
монахиња обилази ово поље, кадеји гробнице и хумке.



со натпис *Arbeit macht frei* со кој бил обележан овој влез во нацистичкиот логор. Разфрлано низ адскиот понор лежи уништеното орудие на уморствата, *instrumenta martirii*. Аушвиц и Јасеновац јасно се назначени со бодливата жица, те. сидовите од цигли коги ги опкружувале. Прародителите Адам и Ева, како и другите старозаветни праведници кои биле избавени од Адот и смртта, заменети се со представите на логорашите од Аушвиц и Јасеновац кои јасно биле идентификувани со логорски униформи, од една, и српската народна носија од другата страна. На небото над нив бдеат старозаветните пророци – царот Давид и пророкот Исаја над низата страдалници од Аушвиц, а светиот Илија и Јован Претеча над новомачениците јасеновачки, нивните свети заштитници и застапници на кои им се посветени црквите во Јасеновац и Млака.

Оваа слика во која се споени новомачениците јасеновачки и страдалниците од Аушвиц како да е на трага на истата идеја со која бил воден Марк Шагал кога во 1938 година, тогаш веќе во Париз, во екот на антисемитската пропаганда, погромот и настаните во Германија пред и по Кристалната ноќ, насликал платно наречено *Бело распие* (*Belo распие*), кое денеска се наоѓа во Чикаго во Институтот на уметноста (Art Institute of Chicago). Оваа Шагалова слика е една во серијата композиции кои го претставуваат Исус како еврејски маченик чиј еврејски идентитет е посебно нагласен со талитата, со еврејски молитвен шал и еден од клучните маркери на еврејскиот идентитет од кој е изведен и знамето на државата Израел, со кое е обвитеан. Сцени кои го опкружуваат крстот на сликите на Марко Шагал се современи сцени на страдањата на Еvreите и ги пренесуваат рушењата, палењата на синагоги, погромот и пртерувањата. Исусовото страдање на крстот се поистоветува со страдањето на еврејскиот народ, а нацистите со оние кои го распнале Исус.<sup>15</sup>

Покрај традицијата на византиската, а особено на српската средновековна уметност, сликите на монахињата Марија наоѓаат визуелни предлошки и инспирација и во наивната и народната уметност, како и во современиот иконопис. Ликовни и иконографски типови и предлошки, моделите на сликите на монахињата Марија, како што таа сама сведочи, се наоѓаат во христијанската уметност на претходните епохи, особено во уметноста на христијанското Римско царство која лежи и во основата на српската уметност од времето

15

<https://www.artic.edu/artworks/59426/white-crucifixion>

на примањето на христијанската вера, но и во традицијата на другите христијански народи на Исток, како што е Грузија со чива традиција, како и современо ликовно творештво, овие слики се исто така вдаховени. Самата монахиња Марија ги наведува своите сосема со цел откривани и симболички конотирани модели во српското средновековно сликарство – фрескоживописот, иконописот, минијатурите. Јасно се идентификува ликот на Светиот пророк Илија од страна на самата авторка на сликата *Свети пророк Илија во Млака* како намерен цитат на неговата представа од ѓакониконата Богородичината црква на манастирот Грачаница, задужбината на Светиот крал Стефан Урош II Милутин (1282–1321), осликаны пред самиот крај на неговото владение и животот. Кај сликата *Устро на логорската жица* (*Устро на логорској жици*) исто така јасно се наведува асоцијација на Распетие кое го прекрива целиот западен сид на наосот на Богородичината црква во Студеница, задужбината и мавзолеј на оснивачот на српската држава, Светиот Симеон Мироточив, а настанало со осликувањето 1208/1209 година, за кое најзаслужен бил неговиот син, основачот и прв архиепископ на Српската православна црква, Свети Сава I Српски. Топосот и ликовниот мотив на дрвото на животот или живоносното дрво се препознава и на другите слики на монахињата Марија, особено јасно на сликата *Тојола на ужасот* (*Tojola uжаса*). Сеприсутноста на овој мотив на сликите на монахињата Марија упатува не само на иконографскиот и историскиот, туку и на онтолошкиот, метафизичкиот континуитет со вкупната програма на декорација на Богородичината црква во Студеница како Нови скинии на српскиот народ.

Може слободно да се каже дека мотивот на Часниот крст како Дрвото на животот е носечки мотив на сакралниот па, согласно тоа, и визуелниот идентитет на католиконот на манастирот Студеница посветен на празникот на Успение на Богородица. Впрочем, во вкупната програма на неговата декорација, фрескоживописот и архитектонската пластика, мотивот на Дрвото на животот се јавува во сите свои ипостаси, преносејќи, така, повест за светото дрво на Живоносниот и Часниот крст низ кои повторно биле обединети земниот и и небескиот рај. Највпечатливото и највидливото присуство на Дрвото на животот во Студеница е неговото материјално присуство во вид на честичка реликвија на Часниот крст како и неговото иконично присуство, пред се изразено со сцена на Распетие која доминира на западниот сид на наосот и низ целиот внатрешен простор на црквата. Дејствујќи и делувањето на оваа слика, како и на секоја слика, повеќекратно е бидејќи, а особено

## ЈАСЕНОВАЧКО БОГОЈАВЛЕНИЕ

„Кога злото расте во светот, Господ се јавува на земјата.“  
(Св. Владика Николај Охридски и Жички)

Така и Јасеновац е место на Божјото јавување,  
Прекрасен во Светите Свои Маченици.  
Нивните тела ги однела Уна и Сава,  
Мрачните дупки ги скриле гробовите.  
Тие се нашите свети молитвеници пред  
Бога, кои будат трпение и повикуваат на покаяние.

## ЈАСЕНОВАЧКО БОГОЈАВЉЕЊЕ

„Када порасте зло у свету, Господ се јави на земљи.“  
(Св. Владика Николај Охридски и Жички)

Тако је и Јасеновац место јављања Бога, дивног у Светим Својим Мученицима.  
Њихова тела понеле су Уна и Сава, сакриле хумке и мрачне раке.  
Они су наши светли молитвеници пред Богом, који буде трпљење и зову на покајање.



кога е во прашање средновековната култура, нема чисти визуелности. Распетието, амблемот на спасението, искупувањето и победата над смртта и гревот, ги евоцира како зборовите на евангелието, литургиските обреди и песни, така и популарните народни верувања и магиски стихови како и молитвените обраќања на Светото дрво со профилактичките амулети и малите крстови кои верниците ги носеле со себе и на своето тело. Во исто време, сликата на Распетието исто така упатува и на култот и функцијата на Часниот крст како реликвија на империјалниот статус, како и на самите центри на развојот и ширењето на тој култ – Цариград и, пред се, Јерусалим – како и на царските protagonisti на овој култ и (повторениот) момент на *inventio* и *exaltatio* реликвија – на Константин I Велики (306–337) и Ираклија (610–641), два римески цара според кои се обликува идентитетот на идеалниот христиански владател, оној чиј триумф се одвива во знакот на крстот и чија задача е да се бори со непријателите на вистинската вера. Од другата страна, се чини дека би можеле полесно да го проследиме начинот на кој обредите биле поврзани со прославувањето празник Воздвижење на Чесниот и Живоносниот крст (14-ти септември) како тие можеле да остават трага те, да условат визуелно обликување на корпусот на Богородичината црква во Студеница. Ова е празник на кој црквата, со главното прославување во текот на Страсната седмица, го одбележува сето значење на победата на Чесниот крст врз силите на овој свет, триумф на Божанска премудрост кој се остварува преку Чесниот крст врз мудроста на овој свет. Тоа е, исто така, и прилика Црквата да ја прослави полната слава на Крстот како извор на светлоста, надежта и победата кои ги дава на христијанската икумена, како и моментот на прославувањето на универзалното искупување кое се остварува со Крстот. Целиот свет е обасјан со светлоста на Крстот, новото Дрво на животот кое ги храни оние кои се спасени во Христа. Овие меѓусебно поврзани феномени од доменот на литургија, идеологија, политика и визуелното поврзани се со реликвијата и сликата на Чесниот крст. Тие му припаѓаат на моментот во историјата на светото дрво кој најдиректно је поврзан за клучниот настан во историјата на спасението – Христовото распнување. Со овој, во секој поглед централен момент во историјата и легендите за светото дрво, постојат и други кои играат значајна улога во дефинирањето на (визуелниот) идентитет и функцијата на Студеница. Еден од нив се однесува на самите почетоци на таа историја и повест и така го поврзува изгубениот со ветениот рај, стариот со новиот Адам, крстот и неговиот *ur*-предок,

Дрвото на животот.<sup>16</sup> Конечно, амблематската визуелна сведеност на живоносното дрво на Чесниот крст која исто така ја наоѓаме во корпусот на визуелното дефинирање на Студеница како Нова скинија на српскиот народ, укажува на метафоричко дрво за кое пева Псалмот 1, 1–3: „Блазе си му на човекот кој не оди на совет безбожнички, и на патот грешнички не стои, и во друштво на лошите луѓе не седи, туку му омилел закон Господњи и за законот негов мисли ден и нок! Тој е како дрво посадено покрај потокот, кое својот род го носи во своето време, и на кое листот не му вене: што и да работи, во се напредува.“ Токму такво дрво е јасеновачка *Tojola na ужасот* (*Tojola ужаса*).

Сложеноста на постапката на настанување на сликите, нивниот значај како извор и визуелните сведоштва за страдањето на Србите во Независната Држава Хрватска, а особено во рамките на комплексот на јасеновачките логори, како и длабока смисла на визуелните предложци и примери кои монахињата Марија ги наоѓа во источнохристијанската уметност, можеби најјасно се огледаат во процесот на настанувањето на сликите *Колона на светиште новомаченици* (*Колона свеих новомученика*) и *Сон на малиште лојораши* (*Сан малих лојораша*). Двете слики содржат представи на историски осведочени и по име и начин на страдањето познати новомаченици јасеновачки со што е отворена и успешно решена цела низа прашања поврзани со иконографијата на претставувањето на новомачениците, нпр. младиот Милорад Родиќ со раженот на кој жив бил печен, а неговите роднини присилени да јадат од неговото месо, малиот Синиша Тривунчиќ кој како уште непроодено доенче, ја турка сферата со крст, и дека истовремено се вклопени во композиции кои се втемелени на предлошите и традицијата на источнохристијанската сакрална уметност. Самата монахиња Марија ја наведува инспирацијата која ја нашла за мотив на анѓелот кој го свиткува небескиот свод во вид на свијок, на кој се испишани имињата на поединечните свети новомаченици кои му приоѓаат во колоната вознесувајќи се на небото, во уметноста на киевско-владимирска Русија. Тој носечки мотив со кој се подвлеќува есхатолошка смисла на страдањето, воскрснувањето и спасението, го наоѓа својот одек, својот визуелен антифон, во свијокот кој го држи една од јасеновачките монахињи со почетните зборови на кондакот за Светите новомаченици на јасеновачкиот епископ Атанасија (Јевтиќ). Во таа


<sup>16</sup> Jelena Erdeljan, Studenica and the Life Giving Tree, y: *The Balkans and the Byzantine World Before and After the Captures of Constantinople, 1204 and 1453*, edited by Vlada Stanković, Lexington Books 2016, 81–90.

## МАЛИ ГРАДИНСКИ НОВОМАЧЕНИЦИ

Со Газиместан и Сината гробница,  
Долната Градина е нашета најголема гробница  
Тука се 115 големи масовни гробници  
и незнаено мноштво на расфрлани српски гробови,  
Еврејски, Ромски, Хрватски, муслимански.  
ЈАСЕН е детско гробно поле. Има четири  
Гробници во шумата. Тивко минете тука по патеката  
од црвена цигла, бидеј и тука спијат неколку  
илјади мали маченици.

## МАЛИ ГРАДИНСКИ НОВОМУЧЕНИЦИ

Са Газиместаном и Плавом гробницом,  
Доња Градина је наше највеће гробље.  
Овдје је 115 великих масовних гробница и незнано мноштво  
расутих гробова Срба, Јевреја, Рома, Хрвата, муслимана.  
ЈАСЕН је дечје гробно поље. Оно има четири гробнице у  
шуми. Тихо прођите туда стазом од црвене цигле, јер ту спава  
неколико хиљада малих мученика.



смисла, *Колона на светиите новомаченици* (*Колона свећих новомученика*) дел е и визуелно сведоштво, во слика те. икона преточено сведочењето на баба Драга која како девојче живеела во Јасеновац и била сведок на првата колона на заробениците, Срби и Еvreи, која на крајот на август 1941 година била доведена во Јасеновац од Јадовно и од Паг кои под усташка команда ја рушеле црквата во Јасеновац (денес обновената главна манастирска црква на Рождество на Свети Јован Претеча) за да циглите бидат вградени во зградите на логорот. На оваа колона на 8 мај 1942, било приклучено и српско население од селото Јасеновац, и самата баба Драга. Постапката на сликањето, а со тоа и потресното исповедување на страданијата на новомачениците, оставил и физичка трага на самата хартија, како реликвии, солзи кои монахињата Марија ги пролила работејќи на оваа слика.

*Сонот на малиште логораши* (*Сан малих логораша*), може да се рече, дека е уште посложнен. На оваа слика непосредно и претходи те. таа непосредно происходи од сликата *Крик на малиот логораш* (*Крик малои логораша*). Како што вели монахињата Марија: „Мноштво екстремно стравични, тескобни и тешки сведоштва од јасеновачкиот пекол кои ни ги оставиле очевидците и потомците на преживеаните, низ живиот збор и слика, снажно ја потресува најдлабоката бездна на човеково битие и се собира во врисок.“ Тој врисок таа го препознава во амблематската слика на Едвард Мунк, како и во сликаревото објаснување на смислата и симболиките на ова негово дело, но и во стиховите *Јами* (*Јаме*) на Иван Горан Ковачић. Вистински историски и јасеновачки пандан на Мунковиот Крик на монахињата Марија се наоѓа на фотографија која во текот на војната била направена на некое од јасеновачките страдалишта, а која со времето станала еден од визуелните симболи на Јасеновац. Тој лик на дете од сликата *Крик на малиот логораш* (*Крик малои логораша*) во срцето и молитвите на монахињата Марија станува општи лик и универзална тема на сите невино настрадани деца низ целиот свет, а, како што и самата кажува, таа неговиот одек го види во фотографиите на современите страдања, на пример на сликите кои документираат глад во Судан. Со овие мисли и визуелни асоцијации на монахињата Марија може да се додаде и фотографија на турскиот репортер од 2015 година, која што ја забележила смртта на двегодишно сириско момче со курдско потекло Ајлан Курди, на бреговите на Средоземното море, среде бегалската криза и егзодус од војната во Сирија, која станала предмет на расправа поради нејзината (зло)употреба во медиумите и деконтекстуализација во современата уметност, како каж Ал Веивеи, на пример.

Тесната пруга на фотографијата од логорот која на сликата *Крик на малиот логораш* (*Крик малои логораша*) дијагонално се пружа кон медаљонот со ликот на Христ Емануил, дефинитивно е преобразена во мотив на „Јакововата скала“ на сликата Сонот на малите логораши (*Сан малих логораша*) чива смисла на тој начин, и иконографски и композиционо се поистоветува со претставување на Сонот на Јаков какво што наоѓаме во живопис на бројните источнохристијански цркви – монахињата Марија како свој пример ја наведува фреската од црквата на Христ Пантократор во манастирот Дечани, задужбина на српскиот крал Стефан Урош III Дечански (1321–1331) и неговиот син кралот и царот Стефан Урош IV Душан (1331–1355) од петтата деценија на XIV век. Скалите низ кои ангелите ги вознесуваат душите на малите новомаченици водат кон Христа Емануила кој е насликан на сегментот на свезденото небо, со раце раширени во гест на благослов. Сегментите на небото од неговата лева и десна страна со претставите на Сонцето и Месецот, исто така цитати од старини на христијанската уметност, дополнително ја потврдуваат космолошката димензија на оваа слика и страдалниот пат на српските деца која, како потомците на новите Јакови, Светиот Симеон Мироточи и неговата светородна лоза, тргнуваат кон небото како нов Израиль. Едно од тие деца, насликано како седи на слама со крстот на мачеништво во раката, е дете од фотографијата, а всушност е замрзнат кадар на филмот кој е направен во детскиот логор во Сисак, 1942 година. Тоа е Милан Бижик кој себе си се препознал врз основа на облеката која ја носел, а која што е забележана на семејните фотографии од пред војната. Другите деца од сликата *Сонот на малиште логораши* (*Сан малих логораша*) претставуваат оние мали новомаченици, познати и непознати, кои настрадале во хрватските логори, особено во Јасеновац. Меѓу нив се двете девојчиња на дното на скалата кои се посветени на Љепосава Бољаревиќ, која што и ден денес живее во селото Јасеновац, и на нејзината сестра Грозда која ги преживеала логорите во Јасеновац, Стара Градишта и Јастребарско, како и спомен на нивната сестра Милица родена во 1939, а убиена во 1942 година во логорот Јасеновац.

ВЕЧЕРНАТА ПЕСНА НА ТЕБЕ, ХРИСТЕ, ТИ ЈА ПРИНЕСУВАМЕ

Вечерна песна и служба словесна  
На Тебе, Христе, ти принесуваме,  
зошто си благоволил да не помилуваш со Вакрсение!

•  
ВЕЧЕРЊУ ПЕСМУ ТЕБИ, ХРИСТЕ, ПРИНОСИМО

Вечерњу песму и службу словесну Теби, Христе, приносимо,  
јер си благоволио да нас помилујеш Вакрсењем!





## ГЕНОЦИДОТ УМЕТНОСТА

Сликите на монахињата Марије со својата суштина не воведуваат, со она што сакаат и на што посредуваат, во уште една голема тема – темата на геноцидот и уметноста. Начин на кој за оваа тема се промислува, како таа се обработува и јавноста, презентира во струката, историја на уметноста, културна антропологија, студиите на визуелната култура, студите на културата на сеќавањата, музеологијата, може и мора да се темели на многу развиените студии на Холокаустот чив составен и темелно значаен дел и аспект е проучувањето на уметноста и Холокаустот. Во рамките на Јад Вашем, меморијалниот центар на сеќавањата на Холокаустот со седиште во Ерусалим, како најважни и институции од нулто значење за проучување на сите прашања во врска со Холокаустот, постои одел посветен на проучувањето на уметноста и Холокаустот, како и уметничка збирка на предмети кои настанале во Холокаустот или како тема го имаат Холокаустот.<sup>17</sup>

Повеќето уметнички дела кои настанале во текот на Холокаустот се однесуваат на дела во различни техники и било кое средство кое им било достапно на Евреите кои биле затворени во гета или интернирани во концентрациони логори на нацистичка Германија во текот на Втората светска војна. Тие ги забележиле страдањата кои ги преживувале, колективни и поединечни, прогони, затворање во гето, транспорт во логори, сцени на погубување, насиљство и мачење, како и представи на опкружувањата во кои под присила се нашле, тескоба, глад, исцрпеност, тага. Интересно е што на тие слики најчесто нема непосредни представи на мачителот и целатот иако смртта е сеприсатна и пренесувана директно или алегориски. Сликите на логорите и гетата се бројни и пренесуваат чувство на отуѓеност, безнадежност. Среде таков мрак, меѓутоа, има и оние кои пренесуваат вршење верски обреди, венчавки, па дури и гушнати парови во украдените делчиња приватност. Бележење на секојдневните маки, злоставување и смрт, како и трагови на живот кој и покрај се се одвивал зад бодливата жица, за креаторите било повеќекратно значајно, не само како сведочење кое го оставале за страњата, туку и како начин на кој останувале во

<sup>17</sup> <https://www.yadvashem.org/index.html>

## СВЕТИ МАЧЕНИЦИ ВО ПИЧИЛИЕВАТА ПЕЧКА

„Он ги проверил како злато во печка, и ги примил како најсовршена жртва.“

(Книга мудрост Соломонова 3: 6)

## СВЕТИ МУЧЕНИЦИ У ПИЧИЛИЈЕВОЈ ПЕЋИ

„Као злато у пећи испроба их, као жртву свеплодницу прими их.“

(Премудрости Соломонове 3: 6)



врска со своите претходни животи, како начин да се сочувва ликот и идентитетот, личните и колективните, да се избегне сверското онечовечување и сведување само на број кој при влегувањето во логорот го добивале.

Терезин или Терезиенштат во близина на Прага, бил специфичен логор во кој биле интернирани Еvreите од големите урбани центри како што се Берлин, Виена, Брно, Прага и други градови. Меѓу логорашите имало и голем број уметници, како и инженери и други интелектуалци. Во еден момент во Терезиенштат било заробено повеќе стотици илјади луѓе кои отаму биле превезувани во Аушвиц каде што биле убивани во гасните комори. Беджих Фрита, роден во чешко еврејско семејство како Фриц Таусиг, уметник и карикатуриста од Прага, во логор бил интерниран со семејството – сопругата и единствениот син Томичка. Томичка во Терезиенштат го прославил третиот роденден. Тој единствено го преживеал Холокаустот. Татко му умрел од болест и исцрпеност во Аушвиц. По ослободувањето на Терезиенштат, во една од зградите на овој логор најдени се внимателно сокриени Беджихови цртежи и слики, дури и сликовница која ја направил и илустрирал за синовиот трет роденден.<sup>18</sup> Неговите дела настанале помеѓу 1942 и 1944 година во гетото на Терезиенштат денеска се чуваат во Еvreјскиот музеј во Берлин и Еvreјскиот музеј во Швајцарија во Берн.<sup>19</sup> Еден од честите мотиви кој се јавува на сликите и цртежите кои ја забележуваат сета тескоба на пренаселеното гето, ограничени визури, темно небо над логорот, колони на логораши кои тргнуваат кон Аушвиц, нивната макотрпна работа, постојано страдање и смрт, на чуден начин асоцира на пределите на Јасеновац и сликите на монахињата Марија, настанале безмалку осум децении подоцна и, извесно, без непосредно угледање. Тоа е мотивот на дрвото кај Фрита, голите гранки кои уште малку па го бодат небото како бодеж, темно, насликано со црното мастило наспрам небото кое злослутно притиска, понекогаш и како место на страдањето, со фигурите на обесените логораши. Дрвјата потсетуваат на брегот на Сава и Уна, на насип покрај логорот, на Тополата на ужасот, на дрвјата какви морале да бидат во очите на заробениците, и во Јасеновац, како и во Терезиенштат, а на сликите на монахињата Марија преобразено во светлост на воскрснување во вексилум на триумфот.

<sup>18</sup> <https://www.jmberlin.de/fritta/en/bilderbuch-fuer-tommy.php>

<sup>19</sup> <https://www.jmberlin.de/fritta/en/index.php>

За уметноста која во текот на Втората светска војна настанувала во логорите на подрачјето на окупираното Кралство на Југославија, како и онаа која што била создавана по крајот на војната како израз на искуствата и залог на сеќавањата на личните и семејните страдања во логорите на Третиот рајх, Маутхаузен, Дахау, Аушвиц, Равенсбрик, воглавно и првин зборуваме врз основа на делата на големите југословенски уметници и интелектуалци кои биле со нив. Меѓу нив се, на пример, цртежи од Бањички логор на Александар Дероко,<sup>20</sup> логор на Бањица, Маутхаузен и Ебензеа на Милош Бајиќ<sup>21</sup>, како и скулптурите на Вида Јоциќ<sup>22</sup> и Нандора Глида<sup>23</sup> посветени на жртвите на нацистичките логори на смртта и настраданите Еvreи во окупираниот Белград.

Прашањето на геноцидот и уметностите допрва треба да се отвори како тема на единствени и стручни истражувања во историските научни дисциплини, пред се во доменот на историја на уметноста. Сликите на монахињата Марија извонредно се значајни и по тоа прашање. Како што самата монахиња Марија наведува, ликот на детето од сликата *Крик на малиот логораш* (*Krik na maliot logorash*) се нашол на една графика на уважениот уметник и професор на Академија на ликовните уметности во Белград, Бранко Миљуш. Оваа графика е дел од циклусот *Кrvava Kozara* изработен во техника на ситопечат во боја кој го сочинува делот на легатата на овој знаменит уметник кој денес се чува во Музејот на Козара во Пријedor.<sup>24</sup> Сликата во техника масло на даска, со ист наслов – Кrvava Kozara, Бранко Миљуш претходно ја изложил во Домот на Југословенската народна армија во Белград, во рамките на изложбата на *НОБ во делата на ликовните уметници на Југославија*, со која во декември 1961 година било обележано дваесет години постоење на ЈНА.<sup>25</sup> И самиот дете на Козара, Миљуш темата на страдањето на српското цивилно население во германско-усташката офанзива во лето 1942 година, судбината на српските жени и деца кои биле сверски измачувани и убивани или спроведувани во систем на концетрациони и логори на смртта во Јасеновац, преточил во уметност која ја создавал како непосреден сведок, очевидец и една од жртвите.

<sup>20</sup> Нада Живковић, *Бањички логор*, Београд, 2018.

<sup>21</sup> [http://www.arte.rs/sr/umetnici/milos\\_bajic-93/biografija/](http://www.arte.rs/sr/umetnici/milos_bajic-93/biografija/)

<sup>22</sup> <https://skulptura-hronologijaizlaganja.rs/https-skulptura-hronologijaizlaganja-rs-izlozba-ausvic-49865-vide-jocic-galerija-grafickog-kolektiva-beograd/>

<sup>23</sup> Irina Subotić, *Nandor Glid*, Beograd, 2012.

<sup>24</sup> <https://prijedor.muzejkozare.org/branko-miljus-grafike/>

<sup>25</sup> Јелена Кнежевић, *Сећање на југословенске уметнике револуције*, Београд 2022.

## СВЕТИОТ ПРОРОК ИЛИЈА ВО МЛАКА


Дванаест километри од Јасеновац низ Сава  
Селото Млака е. Денес е зараснато  
и речиси сосема пусто, а тогаш на Господа му даде  
528 мали деца помлади од четрнаест години.  
Овдека бил логорот за жени и деца,  
чији мошти се во неколку масовни гробници.

Црквата на Светиот Пророк Илија метох е на манастирот.

## СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЈА У МЛАКИ

Дванаест километара од Јасеновца низ Саву је село Млака.  
Данас је зарасла и скоро сасвим пуста, а тада Господу даде  
528 малишана млађих од четрнаест година.  
Овдје је био логор за жене и децу,  
чије су мошти у неколико масовних гробница.

Црква Светог пророка Илије метох је манастира.



Темата на страдањата на недужните цивили, а особено оние од Козара, секако (и исклучиво) во контекст на повоената уметност врзана за НОБ (Народно–ослободителна борба), се најде и на графиката на Мерсад Бербер *Козарачка картија* од 1970 година, во вид на обработка на славната и иконичната фотографија на жена од Козара со децата кои ги создал Жорж Скригин. Берберовата графика била изложена на третата поставка на изложбата на *НОБ во дела на ликовни уметници на Југославија* во Домот на Југословенска народна армија во Белград 1971 година.<sup>26</sup> Тоа и до сега останал главен вид меморијализација на жртвите на геноцидот извршен врз Србите од страна на хрватската држава во текот на Втората светска војна во официјалниот уметнички дискурс, заведен под категорија жртви на фашизмот и/или учесници на НОБ–а. Од 2011 година Србија официјално го одбележува Денот на сеќавањето на жртвите на Холокаустот, геноцидот и другите жртви на фашизмот, а од 2022 брегот на Сава во Белград кај Старото сајмиште добил назив Брегот на јасеновачките жртви каде што е поставена и меморијалната плоча. Како датум избран е 22 април во знак на сеќавање на пробојот на логорашите од Јасеновац 1945 година.

Интерпретација на едно уметничко дело зависи од низа сложени и меѓусебно поврзани чинители кои подеднакво се однесуваат на секој поединец лично, како и на општетското на кое му припаѓа. Уметничкото дело може гласно да зборува, но може и да молчи, да не учи за она што се случило, да ни ги пренесе пораките од минатото, за луѓето кои биле актери на тоа минато, за оние кои постоеле а кои ги нема, за исполнетоста, но и за празнина. Сликата која ја создаваме за минатото (врз основа на уметничките дела) нужно секогаш ќе остане недовршена. Затоа, кога станува збор за Холокаустот и уметноста, долго време се водела и сеуште се води расправа за етичноста на уметничките репрезентации – дали е воопшто морално исправно денес тој историски период уметнички да се претставува. Доколку тргнеме од познатата констатација на Теодор Адорн дека по Аушвиц поезија не може да има, на кој начин воопшто треба да се негуваат чувствата, како треба да се паметат Холокаустот и геноцидот? Кој може и треба да ја донесе таквата одлука? Многу е индикативен фактот што во Израел, се до почетокот на осумдесетите години на минатиот век, Холокаустот бил во голема мерка изоставен од официјалниот и водечкиот дискурс на ликовните уметности. Истражувањата на израелските историчари на уметноста покажале

дека причините за таков изостанок на ова Израел клучна тема, се многу сложени. Од една страна, се однесуваат на можностите со личен уметнички израз на определен автор, кој не нужно и ги преживеал страдањата, а чива уметничка постапка може да биде заснована на принципите на одалчување и иронично согледување на историјата, повреда на сосема лична успомена и лично доживување на страдањето кај сеуште живи жртви на Холокаустот. Од друга страна постои страв дека хиперинфлациите на претставувањето на страдањата во текот на Холокаустот можат да бидат различни, често во непримерни цели, со можност на нивната вулгарна злоупотреба со која би се намалило сеќавањето на милиони мртви. Како трето се наведува ошт проблем на претставувањето во уметноста на овој дел на историјата кој самата култура не успеала никако да спречи и во чие градење длабоко и многу ефикасно учествувала. Се до осумдесетите години на минатиот век во Израел воглавно владеело мислење, во круговите на културните елити во секој случај, дека репрезентација на Холокаустот е тривијализација и скрнавење на сеќавањето. Главен аргумент за таквото становище се однесувал на постоење и достапност во јавноста на голем број документарен материјал, вклучувајќи ги и визуелните, кој на сите во израелското општество бил добро познат.<sup>27</sup>

Важен чинител за изоставување во официјалниот дискурс на ликовните уметности во Израел да се допре до темата страдањата во Холокаустот бил и фактот дека од 1949 година, со одлука на Врховниот рабинат, а од 1951 година и со одлука, а потоа од 1959 година и со закон кој бил донесен од Кнесет, во Израела ден на сеќавање на Холокаустот официјално поврзуван и прославуван како Ден на сеќавање на Холокаустот и херојството, на страдањето, но и на отпорот кој Еvreите го пружале. Прв пат прославен е на десетиот ден на месецот Тевета, на традиционалниот ден на оплакувањата и постот во еврејскиот календар, на ден кога 1949 година во Ерусалим од логорот Флусенбург во Баварска биле пренесени и сохранети коските и пепелта на жртвите. Со одлуката на Кнесет од 1951, како ден на прославата на Јом ха-Шоах определен е двесет и седмиот (27) ден на месецот Нисан, недела дена по Песах и осум дена пред Денот на независноста на државата Израел. Всушност, прославата на Денот на независноста опфаќа, ден по ден, Јом ха-Шоах, Јом ха Зикарон. Денот на сеќавање на паднатите израелски војници и жртви на тероризам) и Јом Хаацмаут (Ден на независноста). Редоследот и спојот на овие празници и денот на сеќавањето воден е со наратив на обнова и херојствата по падот и загинувањето.

26


Ibid.

27

Ibid., 129–133.

Без именување на студијата за сликата „Сон на малите логораши“,  
комбинирана техника на хартија, 2018 година

Без назива, студија за слику „Сан малих логораша“,  
комбинована техника на папиру, 2018. године



Споменот за Холокаустот го надминува личното сеќавање и вклучен е во постапката на воскреснување на нацијата. Тој не е средство за историско разбирање или толкување. Поради тоа во Израел визуелното сеќавање на Холокаустот било целосно документарно, а дури во деведесетите години на XX век започнала пракса на уметничкото интерпретирање на овој период која вклучувала и до тогаш незамисливи изложби каква била изложбата на Рое Розен од 1997 година – *Live and Die as Eva Braun*, поставена во Израелскиот музеј во Ерусалим, која отвори низа прашања во црска со визуелното и културата на сеќавањата, како и музеолошките пристапи кон Холокаустот. Враќањето на до тогаш потискувани прашања на визуелизација и репрезентација на Холокаустот вклушуваше и прашањата на присуство и отсуство, како и симболот на Хитлеровото тело.<sup>28</sup>

Поновите музеолошки пристапи во врска со претставување тема на воените страдања, Холокаустот и геноцидот подразбираат пракса на обликување простор како вид мултисензорна евокација на искуството на прогон, гетоизацијата и страдањата. Таков е, на пример, Еврејскиот музеј и центар на толеранција во Москва.<sup>29</sup> Некои музеји, пред се оние кои се посветени на еврејската историја и Холокаустот, како што е Еврејскиот музеј во Берлин, дело на архитектот Данијела Либескинда,<sup>30</sup> Јад Вашем во Ерусалим<sup>31</sup> или музејот Полин во Варшава,<sup>32</sup> се трудат да евоцираат доживување и дух на местото на страдањето со архитонски амбијент во кој може да се осети, види и чуе се она што нестанало и сите настрадани со изгубени материјални траги на нивното постоење. Таа празнина и отсуство на луѓе и материјални трагови на нивните животи оличени со клаустрофобичен, тесен простор и долги ходници опколени со сидови кои претат дека ќе се затворат над посетителот, со визуелност која е инспирирана со експресионизам, како во архитектура, така и на филм (на пример, со филмот *Кабинетот на докторот Калијари* (*Кабинет доктора Калиарија*) од 1920 година). Со тоа се создава чувство на простор вон реалноста на посетителот кој станува воведен во чувство на напнатост, притисок, затвореност и го проживува телесното искуство на гетоизација и заробеништво во логорот.<sup>33</sup>

<sup>28</sup> Ariella Azoulay, The Return of the Repressed, y: *Impossible Images: Contemporary Art After the Holocaust*, 85–117.

<sup>29</sup> <https://www.jewish-museum.ru/>

<sup>30</sup> <https://www.jmberlin.de/>

<sup>31</sup> <https://www.yadvashem.org/>

<sup>32</sup> <https://www.polin.pl/>

<sup>33</sup> Tanja Zimmermann, Objects of Embodiment: A Post-Material Turn" in Exhibiting Lost Material Culture, *Ikonothek* 29 (2019), 249–274.

Бидејќи иконите, засновани врз сите одредници на икона како одуховени слики (*empsycho-graphē*) која *per se* активира мултисензорно доживување и тактилно око, како и звук – *ergo* ватра, урлик, шкрипа на вагоните, песната *Гурѓевден* (*Бурѓевдан*) – сликите на монахињата Марија сублимираат и ја надминуваат со својата суштина и едноставност сета можна современа музеолошка и херитолошка пракса. Овие слики – икони истовремено се и слики кои имаат смисол на реликвија, тие се оличување на принципот *typos/sphragis*.<sup>34</sup> Тие се материјални залози на присуството/отсуството. Таквото присуство и отсуство описано на сликите на монахињата Марија ја дава самата суштина на овој аспект на мимеза од кој во источнокристијанскиот свет настануваат и во рамките на кој единствено можат да се разберат иконите. Додека самите, со свој изглед, претставуваат отсјај недостаток на присуство, тие во духовните очи на верните и набљудувачите го оживуваат присуството на божанска благодат која со посредството на светите новомаченици се излива врз Јасеновац и вкупната икумена.

Уз нивните земни останки те. телесни реликвии, светите новомаченици имаат вечен залог на присуството преку молитвеното и визуелното сведочење и сеќавање остварено и посредувано со сликите на монахињата Марија. Таквото посредување се остварува, како со ре-криирање на местото и начинот на нивните мачеништва, со длабоко и вистинско фактографско документарно сведочење врз основа на исказите на жртвите и сведоците, така и со анимирање на сите човечки сетила, пред се сетило на видот. Бидејќи сликите на монахињата Марија се преносливи, иако тие никако не настанале со намера да бидат „уметнички дела“, ниту да се изложуваат и претставуваат на публиката надвор од манастирот, тие со тоа остваруваат *translatio* на Јасеновац и создаваат, сосема спонтано, нови материјални пристапи кон културата на сеќавањето и спомените на минатото преку темелно христијанско верување во живот на идниот век. Сликите на монахињата Марија просторите на смртта ги претставуваат во нивната есхатолошка стварност – како простори на воскреснување чија истина се темели на еден празен гроб, овој во црквата Гробот на Господа во светиот град Јерусалим.

Христос воскресе! Ваистину воскресе!

<sup>34</sup> Bissera V. Pentcheva, The Performative Icon, *The Art Bulletin*, Vol. 88, No. 4 (Dec., 2006), 631–655.

## ВЕЛИГДЕН ВО ЛОГОРОТ

Христос воскресна од мртвите,  
Со смртта смртта ја уништи, и на оние во гробовите живот им дарува.

## ВАСКРС У ЛОГОРУ

Христос вакрсе из мртвих, смрћу смрт уништи,  
и свима у гробовима живот дарова.




## СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ГЕОРГИЈЕ НА ПАТОТ ЗА ЛОГОР

„Оти вашата борба не е против крвта и плотта,  
туку против началствата, против властите,  
против светските управители на темнината од овој век,  
против поднебесните духови на злобата.  
Поради тоа примете го сето оружје Божјо,  
за да можете да се браните во лош ден,  
та откако ќе победите, да се одржите.“  
(Послание до Ефесјаните 6: 12–13)

## СВЕТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ГЕОРГИЈЕ НА ПУТУ ЗА ЛОГОР

„Не ратујемо против крви и тијела, него против поглаварства,  
и власти, и господара tame овога свијета, против духовиа злобе у поднебесју.  
Зато узмите свеоружје Божије да бисте се могли одупријети  
у зли дан, и одољевши свему одржати се.“  
(Посланица Ефесцима 6: 12–13)






## СЛИКЕ МОНАХИЈЕ МАРИЈЕ – СВЕТИ НОВОМУЧЕНИЦИ ЈАСЕНОВАЧКИ У СВЕТЛОСТИ ВАСКРСЕЊА

Циклус слика *Свети новомученици јасеновачки у светлости васкрсења* садржи 26 табли израђених у различитим и комбинованим техникама. Оне су дело монахије Марије (Антић), припаднице монашке обитељи српског православног манастира Рођења Светог Јована Претече у Јасеновцу (Хрватска). Настала су током претходних година, од новембра 2017. до јуна 2022. године, након што је монахиња Марија, заједно са још једном сестром и мајком игуманијом Серафимом, године 2016. дошла у Славонију из манастира Бешка на Скадарском језеру (Црна Гора).

Овај стари и славни српски манастир из којег је монахиња Марија стигла у Јасеновац налази се на истоименом острву на Скадарском језеру и једна је од светиња које чине Зетску свету гору. Настао је у XV веку као задужбина Ђурђа II Страцимировића Балшића и његове жене Јелене Лазаревић Балшић. У оквиру манастира налазе се две гробне цркве ктитора. Ђурађ Страцимировић Балшић сахрањен је у својој задужбини, у цркви Светог Ђорђа, док је Јелена Лазаревић Балшић сахрањена у цркви посвећеној Благовестима чији је ктитор била. О томе сведочи натпис из 1438. године. За свету ктиторку манастира Бешка, ћерку светог кнеза Лазара и свете кнегиње Милице и сестру светог деспота Стефана, владарку Зете којом је управљала из Улциња где и даље стоји њена кула, везан је и *Горички зборник*. Овај драгуљ српске средњовековне књижевности настао је као плод и средство духовног узвођења, али и као резултат преписке, коју садржи, између владарке и њеног духовника Никона Јерусалимца. Поред њихове преписке, којом почиње и у којој Никон излаже учење цркве о докматским и теолошким питањима, *Горички зборник* који је овај учени духовник и исихаста писао 1441/42. године у Јелениној задужбини Свете Богородице на Горици, садржи и повест Јелениног рода као пример светости, горички монашки устав, те повест о јерусалимским црkvама и светим местима у пустињи. На крају, након исповедања



Без назива, комбинована техника на папиру, 2013. године  
Без именување, комбинирана техника на хартија, 2013 година

вере, молбе за опроштај ако се при писању грешило и поздрава, стоји писмо „смерне Јелене“ којим потврђује да је примила дело свог духовног оца као богонадахнути дар који прилаже својој задужбини на Горици.<sup>1</sup>

Црква Рођења Светог Јована Претече у Јасеновцу саграђена је 1775. године и посвећена је празнику Рођења Светог Јована Претече. Одлуком власти Независне Државе Хрватске разорена је већ 1941. године од стране првих јасеновачких логораши, а њена грађа употребљена је за подизање истоименог система концентрационих и логора смрти. Гаража која је била у саставу парохијског комплекса била је део система концентрационих и логора смрти НДХ у Јасеновцу. У њој су после рата, до обнове парохијског храма, одржавана прва богослужења. Храм је, захваљујући великим труду, обновљен и украшен. Освештао га је патријарх српски Герман (1958–1990) уз саслужење више архијереја у недељу, 2. септембра 1984. године, уз народни сабор којем је присуствовало више десетина хиљада људи. Године 1985. Преосвећени епископ Г. Лукијан (Пантелић), тада епископ славонски, прогласио је дан обновљења јасеновачке цркве, прву недељу по празнику Успења Богородичиног, за Дан јасеновачких новомученика. Од тада се на тај дан редовно одржава свенародни сабор. Током оружаних сукоба до којих је дошло 1991. године на подручју некадашње СР Хрватске, црква је делимично оштећена, а маја 1995. у злочиначкој хрватској војно-полицијској операцији „Бљесак“ је оскрнављена и девастирана. На Ваведење, 21. новембра / 4. децембра 2000. године, Преосвећени епископ славонски Г. Сава (Јурић) прогласио је јасеновачку цркву Рођења Светог Јована Крститеља манастиром. Године 2003. започета је и обнова парохијске куће, данашњег манастирског конака, као и уређење помоћних зграда. Од 2013. године, као викар патријарха српског Иринеја (2010–2020), Преосвећени епископ Г. Јован (Ђулибрк) администрира епархијом, а усталочилен је за епископа пакрачко-славонског 13. септембра 2014. године, на дан Светих новомученика јасеновачких.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> О Јелени Балшић, манастиру на острву Бешка на Скадарском језеру, *Горичком зборнику* и Никону Јерусалимцу в. Никон Јерусалимац: *Вријеме-личност-јело*, приредио Јеромонах Јован (Ђулибрк), Цетиње 2004. За фототипско издање *Горичко зборника* и радове о *Горичком зборнику* в. *Горички зборник: Фототипија*, Подгорица–Београд 2019; *О Горичком зборнику: зборник одабраних радова*, приредили Владимир Баљ, Јелица Стојановић, Подгорица–Београд, 2020.

<sup>2</sup> <https://eparhija-slavonska.com/manastiri/>

Данас је у саставу манастира и стара српска народна школа у селу Јасеновац која је током претходне три године, благословом Преосвећеног епископа пакрачко-славонског Г. Јована, у потпуности и на најсавременији начин обновљена и заштићена. У згради некадашње српске народне школе из XIX века, из које су 1941. године српска деца одведенa у јасеновачки логор, смештен је данас савремени истраживачки центар, са припадајућом специјализованом стручном библиотеком, посвећен проучавању Другог светског рата на простору окупиране Краљевине Југославије – јединствен и једини центар те врсте у свету. Манастиру данас припада и једина сачувана оригинална зграда некадашњег система концентрационих и логора смрти НДХ у Јасеновцу, тзв. усташка болница. Ту су као заточеници држани лекари Јевреји и Срби који су били приморавани да лече хрватске усташе који су управљају логором и у њему чинили непојамне ужасе мучења и убијања у контексту геноцида које је Независна Држава Хрватска спровела на целокупној својој територији над Србима, Јеврејима и Ромима током Другог светског рата.


Године 2016. сестринство из манастира Бешке на Скадарском језеру стиже у манастир Рођења Светог Јована Претече (Јасеновац, Славонија). Тиме је још једном остварено повезивање два сакрална простора српске цркве и народа. Славонија је од старија место где су Свети Кирило (827–869) и Методије (826–885) христијанизовали словенски живаљ. Важан велики талас стварања сакралне топографије српског народа и цркве у овим крајевима везује се за XVI век и манастир Ораховицу у Славонији који се први пут у писаним изворима помиње 1583. године, а данашња црква триконхалне основе са куполом на ступцима осмоугаоне основе подигнута је најкасније до 1594. године, када је њена унутрашњост осликана изванредним фрескама. Једна од носећих тема овог живописа, свакако у релацији са функцијом Ораховице као епископске резиденције, јесте и историјски последња сачувана и иконографски јединствена представа лозе Немањића, изведена на североисточном ступцу наоса. Уз изданке Немањине светородне лозе, она укључује и изданке лозе Светог кнеза Лазара из које потиче и Јелена Лазаревић Балшић, ктиторка манастира на Бешкој.<sup>3</sup>

Доба Велике сеобе Срба (1690) време је још једног великог таласа повезивања Славоније са старим баштинским српским земљама и језгром некадашње средњовековне српске државе,

<sup>3</sup> Александра Кучековић, *Манастир Ораховица у Славонији*, Загреб, 2007.

Без назива, комбинована техника на папиру, 2013. године

Без именување, комбинирана техника на хартија, 2013 година



са Косовом и Метохијом и другим областима, у време када је и сам патријарх српски Арсеније III (1674–1706) столовао између Пакраца и Дарувара. Време Велике сеобе Срба обележава и најнепосредније историјско повезивање Зете и Славоније. Патријарх Арсеније III поставио је Софронија Подгорчанина за епископа, а седиште епископије из Ораховице и Пожеге преместио је у Пакрац. У то време епископ Софроније пренео је више од четрдесет штампаних књига из Зете у Славонију, међу њима и цетињски *Октоих првојласник* штампан у Ободу, изгубљен у последњем рату. Епископ Софроније Подгорчанин пренео је тад у Славонију српске књиге штампане крајем XV века у штампарији јеромонаха Макарија на Цетињу, као и књиге које су Божидар Вуковић и његов син Вићенцо Вуковић штампали у Венецији у првој половини XVI века и управо оне чине темељ данас обновљене Епископске књижнице у Пакрацу.<sup>4</sup>

## СЛИКЕ И/ИЛИ ИКОНЕ

Иако нису у литургијској функцији, слике монахиње Марије, дубоке, смирене и нежне лепоте, јесу иконе у најширем значењу те речи. Не налазе се и нису предмет поклоњења, нити су ангажоване у богослужбеним радњама у оквиру освештаног простора цркве. Не чине део иконостаса нити су предмет поклоњења у оквиру проскинитара. Њихова суштина ипак јесте и заправо јесте сама икона. Као што сама монахиња Марија каже, оне представљају новомученике јасеновачке у светlostи вакрсења и настале су као чинилац, инструмент и модус молитвеног сећања на невино пострадале мученичке жртве, изнад свега на децу. Штавише, оне су иконично или икони равно визуелно сећање или у икони овековечено и у икону преобрежено (молитвено) сећање настало на основу исказа сведока очевидаца и самих преживелих мученика јасеновачких. Оне стога имају и статус сведочанства и извора првог реда о страхотама и чудовишним видовима злочина систематског и организованог уништавања тј. геноцида спроведеног над српским народом – изнад свега и непосредно у оквиру система концентрационих и логора смрти НДХ у Јасеновцу, али и на читавој територији Независне Државе Хрватске. Оне су, истовремено, и визуелно сведочанство о Холокаусту и Самударипену, о уништењу јеврејског и ромског народа у Независној Држави Хрватској у највећем и најсвирипјем хрватском логору смрти у Јасеновцу.

Слике монахиње Марије су визуелни мартирологијон новомученика јасеновачких. Оне су настале као акт теургије у којем се, на основу ликова из овог света, сведочи откривење надсветовног, у ликовима плоти духовни живот и онтолошки смисао страдања и вакрсења.<sup>5</sup> Могло би се рећи да се у њима може препознати теургијска естетика која у себи спаја традиционално наслеђе византијске уметности, иконописа посебно, и искуства модерне и савремене европске уметности. У таквим оквирима, у теургијском смислу, дела монахиње Марије могу се можда најпре сагледавати као израз естетике развијене крајем XIX и почетком XX века међу руским теолозима, хришћанским мислиоцима и уметницима који су заговорници естетике којом уметник обликује своја дела, па и сопствено живљење, заједно

<sup>4</sup> Интервју епископа пакрачко-славонског Г. Јована дат Радио телевизији Републике Српске 19. новембра 2014. године: <https://www.rtrs.tv/program/tekst.php?id=2621>

<sup>5</sup> Сергей Н. Булгаков, *Икона и иконопиштовање (Доимашки олег)*, Београд, 2017, 84.

## ТОЧАК СТРАДАЊА


„... изиђимо к Њему изван станишта, поругу Његову носећи.  
Јер овдје немамо постојана града, него тражимо онај који ће доћи.“  
(Посланица Јеврејима 13: 13–14)

Два и по километра од Јасеновца на обали Уне је село Уштица.  
Ту је био Цигански логор за којим је остала двадесет и једна масовна гробница.  
Мала недовршена црква Светих Константина и Јелене на Уштици метох је манастира.

## ТРКАЛО НА СТРАДАЊАТА

„... И така пред Него да излегуваме надвор од живеалиштето,  
Носеј и ја Неговата поруга  
Бидеј и овде немаме постојан град,  
Туку го бараме оној што ќе дојде.“  
(Послание до Еvreите 13: 13–14)

Два и пол километри од Јасеновац на брегот на Уна е селото Уштица.  
Тука бил Цигански логор зад кој останала дваесет и една масовна гробница.  
Мала недовршена црква на Светите Константин и Елена во Уштица метох е на манастирот.



са или усклађено са божанским стварањем, тј. вођен начелима божанског стварања. Њена дела зато сијају у правом светлу сагледана из перспективе таквих великих хришћанских мислилаца и теоретичара иконе и иконопоштовања као што су Павел Флоренски и Сергеј Булгаков.<sup>6</sup>

Слике су настале на основу унутрашњих визија монахиње Марије на местима страшних страдања и на местима на којима данас под хумкама, на простору некадашњег логора, почивају земни остаци, а заправо реликвије новомученика јасеновачких. Оне преносе топографију логора, простора некадашњег уништавања, зверства и убијања који је освештан мученичком смрћу небројених новомученика који својим страдањем сведоче истинитост вере у Христово вакрсење. Тиме је простор смрти и уништења, и сам преображен у просторну икону вакрсења и тријумфа над смрћу,<sup>7</sup> преображен у слику рајског насеља у којем душе Христових мртира почивају у крилу Аврамовом. Слике монахиње Марије јесу стога и визуелно сведочење, као и активни учесник у поступку *translatio Hierosolymi* и изображавању Јасеновца, не само села, логорског поља, а данашњег спомен-подручја и манастира, него и укупне територије некадашњег система концентрационих логора смрти НДХ у Јасеновцу као Новог Јерусалима.

Непосредно, то је најјасније приказано сликом *Блајоџани оғањ у Јасеновцу* која представља прво вакршење бденије монахиње Марије и сестринства које је у Јасеновац стигло са острва Бешке на Скадарском језеру којом приликом је епископ пакрачко-славонски Г. Јован донео из Свете земље, авионом преко Београда и Бањалуке, благодатни огањ који се чудесно, сваке године, јавља на Велику суботу у кувуклиону Гроба Господњег у Јерусалиму и, ширећи се рекама светлости из тог самог срца хришћанске икумене и обухватајући читаву васељену, објављује темељну и радосну истину: *Christos anesti! Христос воскресе!* Како преноси монахиња Марија, поводом своје инспирације да наслика слику *Колона светих новомученика*, сам Преосвећени епископ Г. Јован сведочи како се „нигде не осећа Велика Субота као на Гробу Господњем и овде на јасеновачким гробницама. Истина је, јер с прољећа земља од блата *по* чијим су „жртвеником душе закланих за ријеч Божију и за свједо-

<sup>6</sup> Владимир В. Б чков, В. *Русска шеуртическа схемика*, Москва, Ладомир, 2007.

<sup>7</sup> О просторним иконама, на основу перформативних својстава цариградске Одигитрије, в. Alexei Lidov, *Spatial icons. The miraculous performance with the Hodegetria of Constantinople*, у: *Hierotopy. Creation of Sacred Spaces in Byzantium and Medieval Russia*, edited by Alexei M. Lidov, Moscow, 2006, p. 349–372.

чанство Јагњетово које имаху” (Откривење 6:9), као да кипи и говори о сили Божјој што је у онима који под њом леже, и да ће се о вакрсењу мртвих отворити, а хорови светих устати у слави.“ Преношење тј. транспоновање сакралне топографије Свете земље на Славонију, на реке Саву и Уну као Нови Јордан, такође је јасно дато у сликама монахиње Марије, изнад свега у слици Јасеновачко Богојављење. Слика *Свети Јоророк Илија у Млаки* представља ово славонско село и место страдања бројних новомученика, нарочито деце, 528 деце млађе од четрнаест година, чији се ликови познају као звезде на небу изнад Славоније. Ово село је приказано као Нова Јудејска пустиња у којој, по промисли Божјој, обитава велики старозаветни пророк Илија. *Бака Драјино сећање* са сликом пламена у којем су спаљиване, некада и живе, невине жртве на Градини преображеног и насликаног у виду неопалиме купине као праслике Пресвете Мајке Божије, овде дате у иконографији *Влахернијисе или Шире ог Небеса*, даје преображену и истинску природу овог страшног места страдања као Новог Синаја пред којим насликаны новомученик, попут Новог Мојсија, скида обућу своју како би ступио на свето тло.


Слике монахиње Марије тиме сведоче о дугом трајању и активно учествују у остваривању *hic et nunc* старе традиције *translatio Hierosolymi* посведочене у српској историји писаним изворима, као и просторно-визуелним остварењима још од времена Светог Саве I Српског (1219–1233) и Светог Симеона Мироточивог (око 1166–1196). Конструисање Нових Јерусалима реализује се, на основу архетипског примера оствареног у престоници хришћанског Римског царства, Цариграду, литуријском праксом, текстовима и визуелно-просторним средствима. Идеја, поступак и средства којима се ствара сакрална топографија и тиме сакрализује један простор као место остваривања колективног идентитета једне историјске хришћанске заједнице, како на Истоку тако и на Западу, дубоко су повезани и утемељени у концепту, поступцима и средствима теолошке и историјске реализације идеје богомуваног и богомизабраног места што је у темпоралној историји остварено најпре у светом граду Јерусалиму, а потом и у Цариграду, архетипској хришћанској престоници као Новом Јерусалиму. Тако је, у складу са овим универзално прихваћеним постулатом хришћанске цивилизације, и настанак сакралне топографије Србије, у чијем темељу стоје идеје и делатност Светог Саве I Српског, везан за идеју и поступак *translatio Hierosolymi*, као константу и окосницу њеног идентитета током читавог периода државне

## НЕБЕСКО ЦАРСТВО СВЕТИХ НОВОМУЧЕНИКА

„Дивни Свети Мученици Христови, Цвијеће Рајско с обе стране реке Саве,  
Невини Кринови рода нашег Светосавског, Светли венци ваши кô сазвежђа звездана  
Небо Цркве красе кроз Крсну историју, и нама пут осветљују у Вакгресење.  
Молите Христа, првога Крстоносца и вођу пута нашег у Царство Небеско,  
да свету дарује покајање и свима вечно спасење.“  
(Кондак Светим новомученицима јасеновачким)

## ЦАРСТВО НЕБЕСНО ЗА СВЕТИТЕ НОВОМАЧЕНИЦИ

„Прекрасни Свети Маченици Христови,  
Цвеќе Рајско од обете страни на реката Сава,  
Невини Кринови на нашиот род Светосавски,  
Светлите венци ваши кô созвездано созвездие  
Небото на Црквата го красат низ Крсната историја,  
И на нас патот ни го освјетлуваат во Воскресението.  
Молете го Христа, првиот Крстоносец и водачот на нашиот  
пат во Царството Небеско,  
на светот да му дарува покајание и на сите вечно спасение.“  
(Кондак на Светите Новомаченици Јасеновачки)



самосталности, од XII до XV века, али и након тога. О (константном) настајању и трајању сакралне топографије средњовековне Србије, утемељене на таквим основама, сведоче и писани и извори из домена визуелне културе као манифестација *religio spiritualis* у истој мери колико и *religio carnalis*. У складу са општом праксом хришћанског средњег века, овај сложени поступак заснован је на суптилној интеракцији теолошко–идеолошких идеја и просторно–визуелних медија. Обе његове димензије, оба кључна чиниоца, преузета су и прихваћена, а такође и локалним условима и датим историјским оквирима прилагођена, од универзалног модела *translatio Hierosolymi* – оличеног у најпотпунијем виду у поступку и средствима уобличавања идентитета престонице римског царства као *umbilicus mundi*, *ophtalmos tis gis* и Новог Јерусалима. Она се крећу од текстова различитих жанрова до различитих чинилаца реликвијарног, просторног и визуелног уобличавања хијеротопије, што све у синергији ствара идентитет и статус датог места као богоизабраног и богочуваног, а пејсаж преображава у просторну икону Новог Јерусалима и земље Новог Израиља.<sup>8</sup>

Слике монахије Марије су слике таквих оживљених пејзажа, просторних икона испуњених људским фигурама. То су стварни простори страдања жртава јасеновачког логора, озарени светлошћу вакрсења и тиме преображені у идеалне просторе. Хумке и пејзажи испуњени сликама вакрслих тела светих новомученика дају слику еденског предела који и ликовно подсећа на изображења насликана уз хомилије Јакова Кокиновафоса, нарочито оне из илуминираног рукописа насталог у Цариграду за севастократорку Ирину, снаху цара Јована II Комнина (1118–1143) (Vat.gr.1162).<sup>9</sup> И слика самог манастира *Јасеновац данас* или пак слика молитвеног прослављања новомученика јасеновачких на хумци испод које леже њихове свете мошти – *Слава мученицима на хумки*, геометријски савршеним хармоничним композицијама хеликса или фибоначијевог низа дају слику универзалног космичког савршенства и сагласја, споја неба и земље у чијем центру леже, које почива и темељи се на жртвоприношењу Христу и жртвама Христа ради пострадалих.

<sup>8</sup> О овоме подробно, са опсежном литературом и изворима, Јелена Ердељан, *Изабрана месаца. Конструисање Нових Јерусалима ког православних Словена*, Београд 2013 (= *Chosen Places, Constructing New Jerusalems in Slavia Orthodoxa*, Brill 2017). В. такође Alexei Lidov, *New Jerusalems. Transferring of the Holy Land as generative matrix of Christian culture*, in: *New Jerusalems. Hierotopy and Iconography of Sacred Spaces*, ed. by Alexei Lidov, Moscow 2009, 8–10; Jelena Erdeljan, *Strategies of Constructing Jerusalem in Medieval Serbia*, in: *Visual Constructs of Jerusalem*, ed. by Bianca Kühnel, Gallit Noga-Banai, Hana Vorholt, Brepols 2014, 231–240, са широм литературом и изворима.

<sup>9</sup> [https://digi.vatlib.it/view/MSS\\_Vat.gr.1162](https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1162)

Слике монахије Марије су у потпуности антропоцентричне, а суштински христоцентричне. Слика људског лика, његовог духовног бића, од Бога створеног и крштењем у Христа обученог, јесте икона. Историјски проистекла и иконографски изведена из фајумских портрета, као слика покојника у оностраним животу, портрета као залога постојања и након физичког нестанка, икона јесте портрет који није само то, тј. није уопште натуралистички приказ топографије физичког тела, фотографски атлас из анатомије или физиологије. „У овом смислу и изображење човека – условно ћемо га звати портрет – има посла, пре свега, са идеалном формом људског тела, са лицем човечности, а затим и са индивидуалним цртама које имамо у датом лицу.“<sup>10</sup> Заиста, индивидуалне црте одређених датих и појединачних ликова, као и неки делови њихове одеће, засноване су на документованим историјским изворима и преносе, иако не као непосредне портрете, црте индивидуалних познатих пострадалих уводећи их и спајајући их са универзалним општим лицом новомученника. То се, пре свега, односи на ликове деце, можда понајвише на slikama: *Уточиште за децу Дијане Будисављевић*, *Колона светих новомученика*, *Крик малој лојораша*, *Сан малих лојораша* и *Точак страдања*. Српска народна ношња која је присутна на неколико слика (*Тојола ужаса*, *Бака Љубино сећање*, *Божић у лојору*, *Бака Драјино сећање*) такође је једновремена и непосредна визуелизација сведочења очевидаца страдања као и општи идентитетски маркер страдалних светих новомученика српских.

Сви ликови са слика монахије Марије садржани су у Христовом лицу што се посебно очитава у слици *Лик Господњи из Јасеновца* где су мали новомученици и дословно смештени у Христов крстasti нимб. Христов лик у себи садржи све индивидуалности, а Бог је изобразив управо у својој свечовечности. Свечовечност лица Христовог омогућава и собом пројављује савршеног човека, показује истинскилик човечности. Тело Спаситељево је надиндивидуално зато што је „све–индивидуално“ тј. апсолутно индивидуално. Због такве суштинске свечовечности лица Христовог у иконопису током векова било је и јесте могуће да Христов лик поприма одређене националне црте.<sup>11</sup> У делу монахије Марије то се очituје, посебно јасно, на пример, на слици страдања Рома – *Точак страдања*. Уз то, *Лик Господњи из Јасеновца* је својим смислом и иконографијом јасеновачки *Мандилион*, нерукотворени

<sup>10</sup> Булгаков, op. cit., 78.

<sup>11</sup> Ibid., 83.

### ЗИМСКИ ДАН У МАНАСТИРУ

Господе, у успомени светих Твојих сва творевина празнује,  
небеса се радују са анђелима и земља са људима се весели,  
њиховим молитвама помилуј нас.

### ЗИМСКИ ДЕН ВО МАНАСТИРОТ

Господе, во споменот на светите Твои Сето создание празнува,  
Небесата се радуваат со ангелите и земјата со лу ето се весели,  
по нивните молитви помилуј не.



лик Христов настао приљубљивањем тканине на лице оваплоћеног Логоса, доказ истинитости догме о оваплоћењу и наде у свеопште васкрсење у Христу. Он понајпре асоцира на једну од историјски најважнијих представа *Мандилиона*, на икону новгородског *Мандилиона* из XII века. Ова двострана икона са представом нерукотвореног образа с једне и реликвија Христовог страдања којима се клањају два анђела са друге стране, не само да актуелизује присуство јерусалимских, а потом цариградских светиња и наглашава историјске и симболичке аспекте архетипа, већ и истиче читав низ идеја о повезаности и прејемству сакралних центара: идеју *translatio Hierosolymit* путем преношења реликвија (реликвија страдања) и стварања простора обележеног печатом присуства Бога живога (*Мандилион*). Захваљујући присуству *Мандилиона*, одређени простор би имао статус богочуваног и богоизабраног места, једнак Јерусалиму, Едеси и Цариграду. За разлику од друге важне јерусалимске нерукотворене Христове *ex contactu* реликвије – отиска његових стопала на Маслиновој гори на месту Вазнесења – *Мандилион* је, сам по себи, доказ преносивости свености, премештања присуства божанске сile.<sup>12</sup> Оруђа страдања Христовог на јасеновачком *Мандилиону* узела су образ логорске жице, оруђа страдања малих новомученика.

Слике монахиње Марије дају универзалну икону, али и индивидуалну и историјски прецизну слику новомученика сачињену на основу сачуваних фотографија и стварних ликова пострадалих. У том, као и општем иконографском смислу, иако нису сликане са намером и наменом да буду иконе у литургијској функцији, оне знатно доприносе развоју иконографије новомученика, а још више општем промишљању проблематике иконографије новомученика, посебно српских новомученика пострадалих у Независној Држави Хрватској.<sup>13</sup> Ту се отвара и питање иконичног канона изображавања ликова светих, па и самог Господа. Овде посебно треба имати на уму да је канон „попут ризнице живог памћења Цркве [...] њено саборно надахнуће, и као такво оно је врста црквеног предања које постоји напоредно са његовим другим видовима (као што су: светоотачка књижевност, литургијско предање и слично).“<sup>14</sup> Ово живо памћење укључује данас и новомученике пострадале у

<sup>12</sup> О *Мандилиону*, а посебно новгородском *Мандилиону* в. Јелена Ердељан, *Изабрана месаћа*, 144–145.

<sup>13</sup> О иконографији новомученика в. зборнике *Новомученици: Полијерсектива* (<https://www2.muzejgenocida.rs/izdanja-muzej-zrtava-genocida-beograd/strucni-casopisi-izbornici/novomucesenici>), а посебно Радмила Несторовић, Проблеми иконографије новомученика српских сагледани кроз рад на икони Св. свештеномученика Станислава, у: *Новомученици: Полијерсектива V*, уредили Епископ пакрачко-славонски Г. Јован (Булибрк), Стефан Радојковић, Београд 2021, 163–172.

<sup>14</sup> Булгаков, op.cit., 87.

Независној Држави Хрватској, а посебно оне убијене у систему концентрационих логора смрти НДХ у Јасеновцу као највећем хрватском логору најсвирепијег мучења и убијања. Слике монахиње Марије нарочито доприносе развоју иконографије новомученика јасеновачких тиме што, где је то могуће, настоје на веродостојности светитељског лика који јесте прображен и изображен у светlostи васкрсења, али истом мером и уноси у живо памћење Цркве ликове историјских страдалника, околности њихове смрти, истинито окружење њиховог мучеништва.

Свака слика монахиње Марије важна је у том смислу, али бисмо можда посебно могли да нагласимо: *Тојолу ужаса, Јасеновачко Бојовљење, Бака Љубино сећање, Уточишште за гецу Дијане Будисављевић, Мале Јагдинске новомученике, Колону новомученика, Сабласно језеро, Великомученички Јасеновац, Свете мученике у Пчилијевој Ђеђи, Јућро на лојорској жици, Светој пророку Илију у Млаки, Светој великомученици Георгија на Јућу за лојор, Сан малих лојораша и Бака Драјино сећање*. Овим slikama takođe je обухваћен и читав низ локалитета који су припадали систему јасеновачког логора, читаву комплексну топографију логора смрти са обе стране Саве и дуж Уне и око њеног ушћа, као и историјски тачно представљање сцена масовног и појединачног страдања дато на основу сведочења преживелих очевидаца, сапатника. Природно окружење система логора – од Млаке и насила, језера у Циглани, обале Саве и Уне, залеђене речне површине, *Тојоле ужаса* на речној обали, Градине и дубичких кречана – верно је пренето. Посебно је занимљива прича о настанку слике *Свети мученици у Пчилијевој Ђеђи* и посети монахиње Марије, након што је слика насликала, локалитету дубичких кречана. Ту је она први пут видела пећ у стварном географском амбијенту и историјском виду из времена Независне Државе Хрватске какву је претходно, по промисли Божјој, насликала. То је тип пећи у којој су у Јасеновцу паљена тела већ умрених, али су спаљивани и живи новомученици, укључујући и велики број деце.


Слике монахиње Марије јесу и слике меморијалне праксе тј. литургијског прослављања новомученика јасеновачких, попут резања колача на хумки датог у оквиру *Славе мученицима на хумки*. Осим што визуелно бележе и памте литургијско прослављање новомученика, оне сведоче о савременицима који су имали и даље имају кључну улогу у успостављању и развијању култа и богослужбеног прослављања Светих новомученика јасеновачких.

### ТОПОЛА УЖАСА

На ушћу Уне у Саву, а са стране Доње Градине, ово данас  
сасушено дрво запис је патње; неми сведок заливен  
кrvљu носи клинове, рупе и ланце. На њему су вешане  
девојке, а под њим у смоли кувани деца и старци.  
Ово дрво су „Двери Раја кроз која су наши преци  
прошли пре последњег издисаја.“

### ТОПОЛА НА УЖАСОТ

На вливот на Уна во Сава, а од страна на Долна Градина,  
Ова денес сосушено дрво запис е на страдање;  
Нем сведок залиен со крв што носи клинови,  
дупки и ланци. На него се бесени девојки, а  
под него во смола варени деца и старци.  
Ова дрво се „Двери на Рајот низ која нашите  
Предци минале пред последното издишување.“



Настала је поводом дана новомученика јасеновачких обележеног молитвеним црквеним и народним сабрањем у септембру 2016. године, кад је Јасеновац посетио и Његова свесветост васељенски патријарх Г. Г. Вартоломеј. Тако се на слици, поред овог епископа Константиновог града, јасно могу идентификовати и патријарх Српске православне цркве Иринеј, митрополит црногорско-приморски Амфилохије, митрополит загребачко-љубљански, а у ово наше време Његова светост патријарх српски Г. Г. Порфирије, умировљени епископ захумско-херцеговачки Атанасије и епископ пакрачко-славонски Г. Јован, мати игуманија манастира Рођења Светог Јована Претече у Јасеновцу Серафима и бројни верни народ.

Тиме се остварује ка есхатону усмерена и свеопштим ваксром озарена слика смисла мучеништва као залог спасења, не само страдалих, већ читавог српског рода. Слика споја прошлости, садашњости и есхатолошке будућности. Она је, такође, спој елемената источнохришћанске иконографије и композиционог решења које се, како сама монахиња Марија каже, налази у једној познатој фресци из Мантове италијанског ренесансног сликара Андреје Мантење.

Слика *Васкрс у лојору*, која визуелним средствима спаја највећа места страдања српског и јеврејског народа, Аушвиц и Јасеновац, такође је, на посредан начин, одраз и део савремене меморијалне праксе и молитвеног сећања на жртве нацистичког и хрватског систематског и планског уништавања Срба и Јевреја, Холокауст и геноцид. Настала је са посебним благословом васељенског патријарха Г. Г. Вартоломеја поводом његове посете овим логорима смрти, Јасеновцу 2016. и Аушвицу, у пратњи епископа пакрачко-славонског Г. Јована, три године касније, 2019. године. Њено композиционо и укупно визуелно решење засновано је на тријумфалној представи Христовог силаска у Ад, насликаној у апсиди јужног параклиса цркве Христа Хоре у Цариграду, задужбини Теодора Метохита, ученог високог званичника на двору римског цара Андronика II (1282–1328) осликаној почетком XIV века, између 1315. и 1321. године, широко препознатљиво и за укупну хришћанску уметност амблематској слици Васкрсења као победе над смрћу и Адом. Вратнице Ада, које је Христос разрушио својим силаском и везивањем сатане на хиљаду година, изједначене су са капијом нацистичког система концентрационих и логора смрти у Аушвицу што је недвосмислено назначено натписом *Arbeit macht frei* којим је обележен овај улаз у нацистички логор. Разбацано по адском понору лежи поништено оруђе уморства, *instrumenta*

*martirii*. Аушвиц и Јасеновац јасно су назначени бодљикавом жицом тј. зидом од цигала који су их опасавали. Праоритељи Адам и Ева, као и други старозаветни праведници који су избављени из Ада и смрти, замењени су представама логораша из Аушвица и Јасеновца који су јасно идентификовани логорским униформама, са једне, и српском народном ношњом, са друге стране. На небу над њима бдију старозаветни пророци – цар Давид и пророк Исаја изнад низа страдалника из Аушвица, а свети Илија и Јован Претеча изнад новомученика јасеновачких, њихови свети заштитници и заступници којима су посвећене цркве у Јасеновцу и Млаки.

Ова слика у којој су спојени новомученици јасеновачки и страдалници из Аушвица као да је на трагу исте идеје којом је вођен био Марк Шагал кад је, године 1938, тада већ у Паризу, у јеку антисемитске пропаганде, погрома и догађаја у Немачкој пре и после Кристалне ноћи, насликано платно названо *Бело расеће*, које се данас налази у Чикагу у Институту уметности (Art Institute of Chicago). Ова Шагалова слика је једна у серији композиција које представљају Исуса као јеврејског мученика чији је јеврејски идентитет посебно наглашен талитом, јеврејским молитвеним шалом и једним од кључних маркера јеврејског идентитета из којег је изведена и застава државе Израел, којим је опасан. Сцене које окружују крст на сликама Марка Шагала савремене су сцене страдања Јевреја и преносе рушења, паљења синагога, погроме и протеривања. Исусово страдање на крсту поистовећује се са страдањем јеврејског народа, а нацисти са онима који су разапели Исуса.<sup>15</sup>

Поред традиције византијске, а нарочито српске средњовековне уметности, слике монахиње Марије налазе визуелне предлошке и инспирацију и у наивној и народној уметности, као и у савременом иконопису. Ликовни и иконографски типови и предлошци, узори слика монахиње Марије, као што она сама сведочи, налазе се у хришћанској уметности претходних епоха, нарочито у уметности хришћанског Римског царства која лежи и у основи српске уметности од времена примања хришћанске вере, али и у традицији других хришћанских народа на Истоку, попут Грузина чијом су традицијом, као и савременим ликовним стваралаштвом, такође надахнуте ове слике. Сама монахиња Марија наводи своје сасвим циљано откриване и симболички конотиране узоре у српском средњовековном

15


<https://www.artic.edu/artworks/59428/white-crucifixion>

### УТОЧИШТЕ ЗА ДЕЦУ ДИАНЕ БУДИСАВЉЕВИЋ

Родом Аустријанка, Диана је живела у Загребу удата за хирурга, Србина Јулија. Неустрашива и упорна, повела је један од најтежих и, по броју спасених, најобимнијих добротворних покрета везаних за спасавање из концентрационих и логора смрти у Другом светском рату. Жртвујући себе, улазила је у логоре и преговарала лично са самим усташама кољачима избавивши тако – по непotpуним подацима – 15.336 деце, од којих је више од дванаест хиљада преживело рат.

### ЗАСОЛНИШТЕ ЗА ДЕЦА НА ДИНА БУДИСАВЉЕВИЋ

По потекло Австријка, Диана живеела во Загреб Мажена за хирург, Србин Јулије. Храбра и упорна, го покренала едно од најтешките и, по број на спасените, најобемните добротворни движења за спасавање од концентрационите логори на смртта во Втората светска војна. Жртвувај и се себе си, влегувала во логорот и преговарала лично со самите усташи кољачи избавувај и така – по непотполни податоци – 15.336 деца, од кој пове е од дванаест илјади ја преживеале војната.



сликарству – фреско живопису, иконопису, минијатури. Јасно се идентификује од стране саме ауторке лик Светог пророка Илије на слици *Свети пророк Илија у Млаки* као на-мерни цитат његове представе из ђакониона Богородичине цркве манастира Грачанице, задужбине Светог краља Стефана Уроша II Милутина (1282–1321), осликане пред сам крај његове владавине и живота. Код слике *Јутро на лојорској жици* такође се јасно наводи асоцијација на Распеће које прекрива читав западни зид наоса Богородичине цркве у Студеници, задужбини и маузолеју оснивача српске државе, Светог Симеона Мироточивог, а настало осликањем 1208/1209. за које је најзаслужнији био његов син, оснивач и први архиепископ Српске православне цркве, Свети Сава I Српски. Топос и ликовни мотив дрвета живота или живоносног дрвета препознаје се и на другим сликама монахиње Марије, посебно јасно на слици *Тојола ужаса*. Свеприсутност овог мотива на сликама монахиње Марије упућује не само на иконографски и историјски, већ и на онтолошки, метафизички континуитет са укупним програмом декорације Богородичине цркве у Студеници као Нове скиније српског народа.

Могло би се слободно рећи да је мотив Часног крста као Дрвета живота носећи мотив сакралног па, сходно томе, и визуелног идентитета католикона манастира Студенице посвећеног празнику Успења Богородице. Штавише, у укупном програму његове декорације, фреско живопису и архитектонској пластици, мотив Дрвета живота јавља се у свим својим ипостасима, преносећи, тако, повест о светом дрвету Живоносног и Часног крста кроз које су поново уједињени земаљски и небески рај. Најупечатљивије и највидљивије присуство Дрвета живота у Студеници јесте његово материјално присуство у виду честице реликвије Часног крста као и његово иконично присуство, пре свега изражено сценом Распећа која доминира западним зидом наоса и читавим унутрашњим простором цркве. Дејство и дело-вање ове слике, као сваке слике, вишеструко је будући да, а нарочито кад је средњовековна култура упитању, нема чисте визуелности. Распеће, амблем спасења, искуплења и победе над смрћу и грехом, евоцира како речи јеванђеља, литургијских обреда и песама, тако и популарних народних веровања и магијских стихова те молитвених обраћања Светом дрвету са профилактичких амулета и малих крстова које су верници носили уз себе и на свом телу. У исто време, слика Распећа такође упућује и на култ и функцију Часног крста као реликвије империјалног статуса, као и на саме центре развоја и ширења тог култа –

Цариград и, пре свега, Јерусалим – те на царске protagoniste овог култа и (поновљеног) тренутака *inventio* и *exaltatio* реликвије – Константина I Великог (306–337) и Ираклија (610–641), два ромејска цара према којима се обликује идентитет идеалног хришћанског владара, оног чији се тријумф одвија у знаку крста и чији је задатак да се бори са непријатељима истините вере. С друге стране, чини се да бисмо лакше могли да испратимо начин како су обреди везани за прослављање празника Воздвижења Часног и Живоносног крста (14. септембра) могли оставити трага тј. условити визуелно обликовање корпуса Богородичине цркве у Студеници. Ово је празник на који црква, уз главно прослављање током Страсне седмице, обележава сав значај победе Часног крста над силама овог света, тријумф Божанске премудрости који се остварује кроз Часни крст над мудрошћу овог света. То је, такође, и прилика да Црква прослави пуну славу Крста као извора светлости, наде и победе које даје хришћанској икумени, те тренутак прослављања универзалног искуплења које се остварује Крстом. Читав свет је обасјан светлошћу Крста, новог Дрвета живота које храни оне који су спасени у Христу. Ови међусобно повезани феномени из домена литургије, идеологије, политike и визуелног везани су за реликвију и слику Часног крста. Они припадају тренутку у историји светог дрвета који је најдиректније везан за кључни догађај у историји спасења – Христово распеће. Уз овај, у сваком погледу централни тренутак у историји и легенди о светом дрвету, постоје и други који играју значајну улогу у дефинисању (визуелног) идентитета и функције Студенице. Један од њих односи се на саме почетке те историје и повести и тако повезује изгубљени са обећаним рајем, старог са новим Адамом, крст и његовог *ir*-претка, Дрво живота.<sup>16</sup> Коначно, амблематска визуелна сведеност живоносног дрвета Часног крста коју такође налазимо у корпусу визуелног дефинисања Студенице као Нове скиније српског народа, указује на метафоричко дрво о којем пева Псалм 1, 1–3: „Благо човјеку који не иде на вјеће безбожничко, и на путу грешничком не стоји, и у друштву неваљалијех људи не сједи, него му је омилио закон Господњи и о закону његову мисли дан и ноћ! Он је као дрво усађено крај потока, које род свој доноси у своје вријеме, и којему лист не вене: што год ради, у свему напредује.“ Управо такво дрво је јасеновачка *Тојола ужаса*.

<sup>16</sup> Jelena Erdeljan, Studenica and the Life Giving Tree, у: *The Balkans and the Byzantine World Before and After the Captures of Constantinople, 1204 and 1453*, edited by Vlada Stanković, Lexington Books 2016, 81–90.

## БАКА ЉУБИНО СЕЋАЊЕ

... на Божићно јутро 1942, Доња Градина:

„Зима је и усташе надиру. Бјежимо отац, мати и нас шесторо дјече. Видјела сам једну породицу везану бодљикавом жицом за пласт сијена који гори... и данас их чујем.“

„А Анђео Господњи сиђе и одагна пламен огњени.“

(Књига пророка Даниила 3: 49)

## СЕЌАВАЊЕТО НА БАБА ЉУБА


... на Божиќното утро 1942, Долна Градина.

„Зима е и усташите надираат. Бегаме татко ми, мајка ми и ние шесторица деца. Видов едно семејство врзано со бодљикава жица за пласт сено кое гори... и денес ги слушам.“

„Но ангел Господен слезе и го исфрли огнениот пламен.“

(Књига на пророкот Даниил 3: 49)

СВЕТИ  
НОВОМУЧЕНИЦИ  
У ПЛАМЕНУ  
ПЛАСТА СЕНА



Сложеност поступка настанка слика, њихов значај као извора и визуелних сведочанстава о страдању Срба у Независној Држави Хрватској, а посебно у оквиру комплекса јасеновачких логора, као и дубоки смисао визуелних предложака и узора које монахиња Марија налази у источнохришћанској уметности, можда се најјасније огледају у процесу настајања слика *Колона светих новомученика* и *Сан малих логораша*. Обе слике садрже представе историјски осведочених и по имениу и начину страдања познатих новомученика јасеновачких чиме је отворен и успешно решен читав низ питања везаних за иконографију представљања новомученика, нпр. младог Милорада Родића са ражњем на којем је жив печен, а његови рођаци приморавани да једу његово месо, малог Синише Тривунчића који, као беба која још не може да хода, гура сферу са крстом, а да су истовремено уклопљене у композиције које су утемељене на предлошцима и традицији источнохришћанске сакралне уметности. Сама монахиња Марија наводи инспирацију коју је нашла за мотив анђела који савија небески свод у виду свитка, на којем су исписана имена појединачних светих новомученика који му у колони прилазе узносећи се на небо, у уметности кијевско-владимирске Русије. Тај носећи мотив којим се подвлачи есхатолошки смисао страдања, васкрсења и спасења, налази свој одјек, свој визуелни антифон, у свитку који држи једна од јасеновачких монахиња са почетним речима кондака Светим новомученицима јасеновачког епископа Атанасија (Јевтића). Уз то, *Колона светих новомученика* делом је и визуелно сведочанство, у слику тј. икону преточено сведочење бака Драге која је као девојчица живела у Јасеновцу и била сведок прве колоне заточеника, Срба и Јевреја, која је крајем августа 1941. године доведена у Јасеновац из Јадовна и са Пага који су под усташком командом рушили цркву у Јасеновцу (данас обновљену главну манастирску цркву Рођења Светог Јована Претече) како би цигле биле уграђене у зграде логора. Овој колони је, 8. маја 1942, прикључено и српско становништво села Јасеновац, па и сама бака Драга. Поступак сликања, а тиме и потресног исповедања страдања новомученика, оставио је и физички траг на самом папиру, попут реликвија, суза које је монахиња Марија пролила радећи на овој слици.

*Сан малих логораша*, могло би се рећи, још је сложенији. Овој слици непосредно претходи тј. она непосредно происходи из слике Крик малог логораша. Како монахиња Марија каже: „Мноштво екстремно стравичних, тескобних и тешких сведочанстава из јасеновачког пакла која су нам оставили очевици и потомци преживелих, кроз живу реч и слику,

изузетно потреса најдубљи бездан човековог битија и сабира се у врисак.“ Тај врисак она препознаје у амблематској слици Едварда Мунка, као и у сликаревом објашњењу смисла и симболије овог његовог дела, али и у стиховима Јаме Ивана Горана Ковачића. Стварни историјски и јасеновачки пандан Мунковом *Крику* монахиња Марија налази на фотографији која је током рата начињена на неком од јасеновачких стратишта, а која је временом постала један од визуелних симбола Јасеновца. Тај лик детета са слике *Крик малој логораша* у срцу и молитвама монахиње Марије постаје општи лик и универзална тема све невино пострадале деце широм света, а, како и сама каже, она његов одјек види у фотографијама савремених пошасти, на пример на сликама које документују глад у Судану. Овим мислима и визуелним асоцијацијама монахиње Марије могла би се приододати и фотографија турског репортера из 2015. године, која је забележила смрт двогодишњег сиријског дечака курдског порекла Ајлана Курдија, на обалама Средоземља, усред избегличке кризе и егзодуса из рата у Сирији, која је постала предмет расправе због њене (зло)употребе у медијима и деконтекстуализације у савременој уметности, као код Ал Веинеја, на пример.

Узана пруга са фотографије из логора која се на слици *Крик малој логораша* дијагонално пружа ка медаљону са лицем Христа Емануила дефинитивно је преображен у мотив Лествице Јаковљеве на слици *Сан малих логораша* чији се смисао тако, и иконографски и композиционо, поистовећује представљањем Сна Јаковљевог какво налазимо у живопису бројних источнохришћанских цркава – монахиња Марија као свој узор наводи фреску из цркве Христа Пантократора у манастиру Дечани, задужбини српског краља Стефана Уроша III Дечанског (1321–1331) и његовог сина краља и цара Стефана Уроша IV Душана (1331–1355) из пете деценије XIV века. Лестве уз које анђели узносе душе малих новомученика воде ка Христу Емануилу насликаном на сегменту звезданог неба, руку раширених у гесту благосиљања. Сегменти неба са његове леве и десне стране са представама Сунца и Месеца, такође цитати из старија хришћанске уметности, додатно потпртавају космоловшку димензију ове слике и страдални пут српске деце која, као потомци нових Јакова, Светог Симеона Мироточивог и његове светородне лозе, полазе ка небу као нови Израиљ. Једно од те деце, насликано како седи на слами са крстом мучеништва у руци, јесте дете са фотографије, а заправо је замрзнути кадар филма који је начињен у дечјем логору у Сиску 1942. године. То је Милан Бижић који је себе препознао на основу одеће коју је носио, а која

# КОЛОНА СВЕТИХ НОВОМУЧЕНИКА

Због верности Богу и Божијој правди пострадасте телом,  
земља се растужи, ал' спасосте душе, небо се весели,  
а преци се ваши распеваше небом, на капији Раја сретоше вас с песмом

„Имена су ваша у Књизи вечности, улазите у Рај,  
Децо бесмртности.“

Ми на земљи, род ваш кличемо вам углас:  
„Мученици Нови, молите се за нас!“

(Тропар Светим новомученицима српским)

## КОЛОНА НА СВЕТИТЕ НОВОМАЧЕНИЦИ

Заради верноста на Бога и Божјата правда  
Пострадавте со телото, земјата се растажи,  
Но ги спасивте душите, небото се весели,  
а предците ваши се распееа на небото,  
на капијата од Рајот ве сретнаа со песна  
„Имињата ваши се во Книгата на вечността,  
Влегувајте во Рајот, Деца на бесмртноста“.

Ние на земјата, родот ваш ви воскликуваме во глас:

„Маченици Нови, молете се за нас!“

(Тропар на Светите Новомаченици Српски)



је забележена на породичним фотографијама од пре рата. Остало деца са слике *Сан малих логораши* представљају оне мале новомученике, знане и незнане, који су страдали у хрватским логорима, посебно у Јасеновцу. Међу њима, две девојчице при дну лествице посвећене су Љепосави Болњаревић, која данас живи у селу Јасеновац, и њеној сестри Грозди које су преживеле логоре у Јасеновцу, Старој Градишци и Јастребарском, као и успомени на њихову сестру Милицу рођену 1939, а убијену 1942. године у логору Јасеновац.

## ГЕНОЦИД И УМЕТНОСТ

Слике монахиње Марије уводе нас својом суштином, оним што желе и чему посредују, у још једну велику тему – тему геноцида и уметности. Начин како се о овој теми промишља, како се она обрађује и јавности, презентује у струци, историји уметности, културној антропологији, студијама визуелне културе, студијама културе сећања, музеологији, може и мора да се темељи на веома развијеним студијама Холокауста чији је саставни и темељно значајан део и аспект проучавања уметности и Холокауста. У оквиру Јад Вашема, меморијалног центра за сећање на Холокауст са седиштем у Јерусалиму, као најважније и институције нутрог значаја за проучавања свих питања у вези са Холокаустом, постоји посебно одељење посвећено проучавању уметности и Холокауста, као и уметничка збирка предмета који су настали у Холокаусту или за тему имају Холокауст.<sup>17</sup>

Већина уметничких дела насталих током Холокауста односи се на радове у различитим техникама и било којим средством које је било доступно Јеврејима затвореним у гето или интернираним у концентрационе логоре нацистичке Немачке током Другог светског рата. Они су бележили страхоте које су преживљавали, колективна и појединачна страдања, прогоне, затварање у гето, транспорте у логоре, сцене погубљења, насиља и мучења, као и представе окружења у којима су се присилом нашли, тескобу, глад, исцрпљеност, тугу. Веома је занимљиво да на тим slikama најчешће нема непосредних представа мучитеља и целата иако је смрт свеприсутна и преношена директно или алгоријски. Слике логора и гета су бројне и преносе осећања отуђености, безнадежности. У сред таквог мрака, међутим, има и оних које преносе обављање верских обреда, венчања, па чак и загрљених парова у отетим делићима приватности. Бележење свакодневних мука, злостављања и смрти, као и трагова живота који се упркос свему одвијају иза бодљикаве жице, за ствараоце је било вишеструкозначајно, не само као сведочење који су остављали о патњама, већ и као начин на који су остајали у вези са претходним својим животима, као начин да се сачува лик и идентитет, лични и колективни, да се избегне зверско онечовечавање и свођење само на број који би при уласку у логор добијали.

<sup>17</sup> <https://www.yadvashem.org/index.html>

## САБЛАСНО ЈЕЗЕРО

Ово је језерце на логорском пољу.  
Данас мирно и лепо, на свом дну чува  
бројне мошти Светих Мученика.

## СОБЛАСНО ЕЗЕРО

Ова е езерце во логорското поле.  
Денес мирно и убаво, на дното свое ги чува  
Бројните мошти на Светите Маченици.



Терезин или Терзиенштат, близу Прага, био је специфичан логор у који су били интернирани Јевреји из великих урбаних центара попут Берлина, Бече, Брна, Прага и других градова. Међу логорашима је био и велики број уметника, као и инжењера и других интелектуалаца. У једном тренутку у Терзиенштату је било заточено више стотина хиљада људи који су одатле превожени у Аушвиц где су убијани у гасним коморама. Беджих Фрита, рођен у чешкој јеврејској породици као Фриц Таусиг, уметник и карикатуриста из Прага, у логор је интерниран са породицом – супругом и једногодишњим сином Томичком. Томичка је у Терзиенштату прославио трећи рођендан. Он је једини преживео Холокауст. Отац му је умро од болести и исцрпљености у Аушвицу. По ослобођењу Терзиенштата, у једној од зграда овог логора пронађени су пажљиво сакrivени Беджихови цртежи и слике, чак и сликовница коју је направио и илустровао за синовљев трећи рођендан.<sup>18</sup> Његова дела настала између 1942. и 1944. године у гету Терзиенштата данас се чувају у Јеврејском музеју у Берлину и Јеврејском музеју Швајцарске у Берну.<sup>19</sup> Један од честих мотива који се јавља на сликама и цртежима који бележе сву тескобу пренасељеног гета, ограничene визуре, тамно небо над логором, колоне логораша које крећу ка Аушвицу, њихов мукотрпан рад, стално страдање и смрт, на чудан начин асоцира на пределе Јасеновца и слике монахије Марије, настале готово осам деценија касније и, извесно, без непосредног угледања. То је мотив дрвета код Фрите, голог грања које готово да боде небо попут бодежа, тамно, насликано црним мастилом спрам неба које злослутно притиска, каткад и као место страдања, са фигурама обешених логораша. Ово дрвеће подсећа на обале Саве и Уне, на насип код логора, на Тополу ужаса, на дрвеће какво је морало бити у очима заточеника, и у Јасеновцу, као и у Терзиенштату, а на сликама монахије Марије преображену у светлости васкрсења у вексилум тријумфа.

О уметности која је током Другог светског рата настала у логорима на подручју окупиране Краљевине Југославије, као и онај која је стварана након краја рата као израз искуства и залог сећања на лична и породична страдања у логорима Трећег рајха, Маутхаузену, Дахау, Аушвицу, Равенсбрику, углавном и најпре говоримо на основу дела великих југословенских уметника и интелектуалаца који су били у њима. Међу њима су, на пример,

<sup>18</sup> <https://www.jmberlin.de/fritta/en/bilderbuch-fuer-tommy.php>

<sup>19</sup> <https://www.jmberlin.de/fritta/en/index.php>

цртежи из Бањичког логора Александра Дерока,<sup>20</sup> логора на Бањици, Маутхаузена и Ебензее Милоша Бајића<sup>21</sup>, као и скулптуре Виде Јоцић<sup>22</sup> и Нандора Глида<sup>23</sup> посвећене жртвама нацистичких логора смрти и пострадалим Јеврејима у окупираним Београду.

Питање геноцида и уметности тек треба отворити као тему посебних и стручних истраживања у историјским научним дисциплинама, пре свега у домену историје уметности. Слике монахије Марије изванредно су значајне и по том питању. Како сама монахија Марија наводи, лик детета са слике *Крик малој логораша* нашао се на једној графици уваженог уметника и професора Академије ликовних уметности у Београду Бранка Миљуша. Ова графика је део циклуса *Кrvava Kozara* израђеног у техници ситоштампе у боји који чини део легата овог знаменитог уметника који се данас чува у Музеју Козаре у Приједору.<sup>24</sup> Слику у техници уља на дасци, истог наслова – *Кrvava Kozara*, Бранко Миљуш је претходно изложио у Дому Југословенске народне армије у Београду, у оквиру изложбе *НОБ у делима ликовних уметника Јујославије*, којом је децембра 1961. године обележено двадесет година постојања ЈНА.<sup>25</sup> И сам детет Козаре, Миљуш је тему страдања српског цивилног становништва у немачко-усташкој офанзиви у лето 1942. године, судбину српских жена и деце који су били зверски мучени и убијани или спровођени у систем концентрационих и логора смрти у Јасеновцу, преточио у уметност коју је стварао као непосредни сведок, очевидац и једна од жртава.

Тема страдања недужних цивила, а посебно оних са Козаре, свакако (и искључиво) у контексту послератне уметности везане за НОБ (Народно–ослободилачку борбу), нашла се и на графици Мерсада Бербера *Козарачка каријатида* из 1970. године, у виду обраде славне и иконичне фотографије жене са Козаре се децом коју је начинио Жорж Скригин. Берберова графика била је изложена на трећој поставци изложбе *НОБ у делима ликовних уметника Јујославије* у Дому Југословенске народне армије у Београду 1971. године.<sup>26</sup> То је,

<sup>20</sup> Нада Живковић, *Бањички логор*, Београд, 2018.

<sup>21</sup> [http://www.arte.rs/sr/umetnici/milos\\_bajic-93/biografija/](http://www.arte.rs/sr/umetnici/milos_bajic-93/biografija/)

<sup>22</sup> <https://skulptura-hronologijaizlaganja.rs/https-skulptura-hronologijaizlaganja-rs-izlozba-ausvic-49865-vide-jocic-galerija-grafickog-kolektiva-beograd/>

<sup>23</sup> Irina Subotić, *Nandor Glid*, Beograd, 2012.

<sup>24</sup> <https://prijedor.muzejkozare.org/branko-miljus-grafike/>

<sup>25</sup> Јелена Кнежевић, *Сећање на југословенске уметнике револуције*, Београд 2022.

<sup>26</sup> Ibid.

### ВЕЛИКОМУЧЕНИЧКИ ЈАСЕНОВАЦ

Свакога дана градећи насып, своја тела  
у њега би узидала петнаесторица логораша.

Из њихове крви израсло је дрвеће  
које образује име...

### ВЕЛИКОМАЧЕНИЧКИ ЈАСЕНОВАЦ

Секој ден градеј и го насыпот,  
Своите тела во него би ги вградиле  
петнаесторица логораши.  
Од нивната крв израснale дрвја  
који образуваат име...



и до сад, остао главни вид меморијализације жртава геноцида почињеног над Србима од стране хрватске државе током Другог светског рата у званичном уметничком дискурсу, подведеног под категорију жртве фашизма и/или учесника НОБ-а. Од 2011. године Србија званично обележава Дан сећања на жртве Холокауста, геноцида и других жртава фашизма, а од 2022. обала Саве у Београду код Старог сајмишта добила је назив Обала јасеновачких жртава где је постављена и меморијална плоча. Као датум изабран је 22. април у знак сећања на пробој логораша из Јасеновца 1945. године.

Интерпретација једног уметничког дела зависи од читавог низа сложених и међусобно повезаних чинилаца који се подједнако тичу сваког појединца понаособ, као и друштва којем припада. Уметничко дело може гласно да говори, али може и да ћути, да нас учи о ономе што се дододило, да нам пренесе поруке о прошлости, о људима који су били актери те прошлости, о онима који су постојали и којих нема, о пуноћи, али и о празнини. Слика коју ми стварамо о прошлости (на основу уметничких дела) нужно ће увек остати недовршена. Стога се, кад је реч о Холокаусту и уметности, дugo водила и још увек се води расправа о етичности уметничке репрезентације – да ли је морално исправно уопште по-купшавати да се тај историјски период данас уметнички представља. Ако бисмо пошли од познате констатације Теодора Адорна да након Аушвица поезије не може бити, на који начин треба уоште неговати сећање, како треба памтити Холокауст и геноцид? Ко може и треба да донесе такву одлуку?<sup>27</sup>

Веома је индикативна чињеница да је у Израелу, све до почетка осамдесетих година прошлог века, Холокауст био умногоме изузет из званичног и водећег дискурса ликовних уметности. Истраживања израелских историчара уметности показала су да су разлози за такав изостанак ове, за Израел кључне теме, веома сложени. Са једне стране, тичу се могућности да се личним уметничким изразом одређеног ствараоца, који није нужно и сам преживео страдања, а чији уметнички поступак може бити заснован на принципима удаљавања и ироничног сагледавања историје, повреде сасвим личне успомене и лични доживљај страдања код још увек живих жртава Холокауста. Други разлог везује се, пак,

<sup>27</sup> Tami Katz-Freiman, „Don't Touch My Holocaust“ – Analyzing the Barometer of Responses: Israeli Artists Challenge the Holocaust Taboo, у: *Impossible Images: Contemporary Art After the Holocaust*, edited by ShellyHornstein, Laura Levitt, Lawrence J. Silberstein, New York&London 2003, 129–141.

за бојазан да су хиперинфлације представљања страдања током Холокауста различите, често непримерене сврхе, за могућност њихове вулгарне злоупотребе којом би се унизило сећање на милионе мртвих. Као треће наводи се општи проблем представљања у уметности оног дела историје који сама култура није никако успела да спречи и у чијем изграђивању је, напротив, дубоко и врло ефикасно учествовала. Све до осамдесетих година прошлог века у Израелу је углавном владало мишљење, у круговима културних елита у сваком случају, да је репрезентација Холокауста тривијализација и скрнављење памћења. Главни аргумент за такво становише тицаше постојања и доступности у јавности великог броја документарног материјала, укључујући и визуелни, који је свима у израелском друштву био добро познат.<sup>28</sup>

Важан чинилац у зазирању званичног дискурса ликовних уметности у Израелу да се дотакне теме страдања у Холокаусту била је и чињеница да је од 1949. године, одлуком Врховног рабината, а од 1951. године и одлуком, а потом од 1959. године и законом који је донео Кнесет, у Израелу дан сећања на Холокауст званично повезиван и прослављан као Дан сећања на Холокауст и херојство, на страдање, али и на отпор који су Јевреји пружали. Први пут је прослављен десетог дана месеца Тевета, на традиционални дан оплакивања и поста у јеврејском календару, на дан кад су 1949. године у Јерусалим из логора Флусенбург у Баварској пренете и сахрањене кости и пепео жртава. Одлуком Кнесета из 1951, за дан прослављања Јом ха-Шоах одређен је 27. дан месеца Нисана, недељу дана након Песаха и осам дана пре Dana независности државе Израел. Заправо, прослава Dana независности обухвата, дан за даном, Јом ха-Шоах, ЈомХаЗикарон (Дан сећања на пале израелске војнике и жртве тероризма) и ЈомХаацмаут (Дан независности). След и спој ових празника и дана сећања вођен је наративом обнове и херојства након пада и погибије.

Успомена на Холокауст надилази лично сећање и укључена је у поступак вакрсавања нације. Она није средство за историјско разумевање или тумачење. Стога је до скоро у Израелу визуелно сећање на Холокауст било потпуно документарно, а тек је 90-их година XX века започела пракса уметничког интерпретирања овог раздобља која је укључивала и до тад незамисливе изложбе каква је била изложба Рое Розена из 1997. године – *Live and*

<sup>28</sup> Ibid., 129–133.

### ЈУТРО НА ЛОГОРСКОЈ ЖИЦИ

Ноћи која прође дан се приближи, и светлост свету засија,  
стога Те хвале чинови анђелски и све Те славослови!

### ЈУТРО НА ЛОГОРСКАТА ЖИЦА

Но та која помина денот се приближи, и светлоста на светот му засветли,  
затоа Те фалат чиновите ангелски и сè Те славослови!



*Die as Eva Braun*, постављена у Израелском музеју у Јерусалиму, која је отворила читав низ питања у вези са визуелном и културом сећања, као и музеолошким приступима Холокаусту. Повратак до тад потискиваних питања визуелизације и репрезентације Холокауста укључивао је и питања присуства и одсуства, као и симбола Хитлеровог тела.<sup>29</sup>

Новији музеолошки приступи у вези са представљањем теме ратног страдања, Холокауста и геноцида подразумевају праксу обликовања простора као вида мултисензорне евокације искуства прогона, гетоизације и страдања. Такав је, на пример, Јеврејски музеј и центар толеранције у Москви.<sup>30</sup> Поједини музеји, пре свега они који су посвећени јеврејској историји и Холокаусту, као што је Јеврејски музеј у Берлину, дело архитекте Данијела Либескинда,<sup>31</sup> Јад Вашем у Јерусалиму<sup>32</sup> или музеј Полин у Варшави,<sup>33</sup> настоје да евоцирају доживљај и дух места страдања архитектонским амбијентом у којем се може осетити, видети и чути све оно што је нестало и сви страдали са несталим материјалним траговима њиховог постојања. Та празнина и одсуство људи и материјалних трагова њихових живота оличени су клаустрофобичним, узаним просторима и дугачким ходницима оивиченим зидовима који прете да ће се затворити над посетиоцем, визуелношћу која је инспирисана експресионизмом, како у архитектури, тако и на филму (на пример, филмом *Кабинет доктора Калиарија* из 1920. године). Тиме се ствара доживљај једног простора изван реалности посетиоца који бива уведен у осећање напетости, притиска, затворености и проживљава телесно искуство гетоизације и заточеништва у логору.<sup>34</sup>

Будући иконе, засноване на свим одредницама иконе као одуховљене слике (*empsychos graphē*) која *per se* активира мултисензорно доживљавање и тактилно око, као и звук – *ergo* ватра, урлик, шкрипа вагона, песма *Бурђевдан* – слике монахиње Марије у себи сублимирају и превазилазе својом суштином и једноставношћу сву могућу савремену музеолошку и херитолошку праксу. Ове слике – иконе су истовремено и слике које имају смисао

реликвија, оне су оличење принципа *typos/sphragis*.<sup>35</sup> Оне су материјалне залоге присуства/одсуства. Такво присуство и одсуство оличено slikama монахиње Марије чини саму суштину оног аспекта мимезе из којега у источнохришћанској свету настају и у оквиру којега се једино могу разумети иконе. Док саме, својим изгледом, представљају одсјај недостатак присуства, оне у духовним очима верних и посматрача оживљавају присуство божанске благодати која се посредством светих новомученика излива на Јасеновац и укупну икумену.

Уз њихове земне остатке тј. телесне реликвије, свети новомученици имају вечну залогу присуства кроз молитвено и визуелно сведочење и сећање остварено и посредовано сликама монахиње Марије. Такво посредовање остварује се, како ре-криирањем места и начина њиховог мучеништва, дубоким и стварим фактографским документарним сведочењем на основу исказа жртава и сведока, тако и анимирањем свих људских чула, пре свега чула вида. Будући да су слике монахиње Марије преносиве, премда никако нису настале са намером да буду „уметничка дела“, те да се излажу и представљају публици и изван манастира, оне тиме остварују *translatio* Јасеновца и чине, сасвим спонтано, нове материјалне приступе култури сећања и успомени на прошлост кроз темељно хришћанско веровање у живот будућег века. Слике монахиње Марије просторе смрти представљају у њиховој есхатолошкој стварности – као просторе воскрсења чија се истина темељи на једном празном гробу, оном у цркви Гроба Господњег у светом граду Јерусалиму.

Христос воскресе! Ваистину воскресе!

29 Ariella Azoulay, The Return of the Repressed, у: *Impossible Images: Contemporary Art After the Holocaust*, 85–117.

30 <https://www.jewish-museum.ru/>

31 <https://www.jmberlin.de/>

32 <https://www.yadvashem.org/>

33 <https://www.polin.pl/>

34 Tanja Zimmermann, Objects of Embodiment: A Post-Material Turn" in Exhibiting Lost Material Culture, *Ikonothekā* 29 (2019), 249–274.

35 Bissera V. Pentcheva, The Performative Icon, *The Art Bulletin*, Vol. 88, No. 4 (Dec., 2006), 631–655.

### СЛАВА МУЧЕНИЦИМА НА ХУМЦИ

Свети Мученици, који сте славно страдали и венце добили,  
молите се Господу, да помилује душе наше.

### СЛАВА НА МАЧЕНИЦИТЕ НА ГРОБОТ

Свети Маченици, кои славно страдавте и венци добивте,  
молете се на Господа, да ги помилува душите наши.





СВЕТИ НОВОМАЧЕНИЦИ ЈАСЕНОВАЧКИ ВО СВЕТЛОСТА НА ВОСКРЕСЕНИЕТО

*Авторка на изложбата и текстот на каталоѓот*

др Јелена Ердељан, редовна професорка на Филозофскиот факултет во Белград

*Издавач*

Музеј на жртвите на геноцидот

Трг Никола Пашиќ бр. 11, Белград, Република Србија

[www.muzejgenocida.rs](http://www.muzejgenocida.rs)

*За издавачот*

Дејан Ристић

*Лекција*

Исидора Ињац

*Превод на македонски јазик*

Милутин Станчић

*Извешен уредник*

Дејан Ристић

*Ликовно-графички уредник*

др ум. Никола Радосављевиќ, кустос во Музеј на жртвите на геноцидот

*Прелом на текстот*

Марица Буџек

*Печат*

Intra.Net Centar, Beograd

*Тираж*

200

ISBN 978-86-86831-97-2

СВЕТИ НОВОМУЧЕНИЦИ ЈАСЕНОВАЧКИ У СВЕТЛОСТИ ВАСКРСЕЊА

*Авторка на изложбата и текстот на каталогот*

др Јелена Ердељан, редовна професорка Филозофског факултета Универзитета у Београду

*Издавач*

Музеј жртава геноцида

Трг Николе Пашића бр. 11, Београд

[www.muzejgenocida.rs](http://www.muzejgenocida.rs)

*За издавача*

Дејан Ристић

*Лекција*

Исидора Ињац

*Превод на македонски језик*

Милутин Станчић

*Извешни уредник*

Дејан Ристић

*Ликовно-графички уредник*

др ум. Никола Радосављевић, кустос Музеја жртава геноцида

*Прелом текста*

Марица Буџек

*Штампа*

Intra.Net Centar, Beograd

*Тираж*

200

ISBN 978-86-86831-97-2

